



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

29

28 IX 1946 год.

Год II

Службен весник на Народна Република Македонија излегуе повремено. Ракописите се праќаат на адреса: Редакција „Службен весник на Н. Р. М.“ Скопје. Ракописите не се враќаат

Цена 5 динари од табак. Претплата за 6 месеци 135 динари за една година 250 динари. Огласите се пиемат по тарифата објавена во „Службен весник на НРМ бр. 7/46 Чек, смет. при Пошт. штед. бр. 83-109

302

У К А З

По предлогот на Владата на НРМ а на основание чл. 3 од Основниот закон за државните стопански претпријатија Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија,

ПРОГЛАСУЕ

од републиканско значење следните претпријатија:

I. ЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

- 1) Електрична централа (Матка и Дизел) — Скопје
- 2) Електрична хидроцентрала — Тетово
- 3) Електрична хидроцентрала — Охрид
- 4) Електрична хидроцентрала — Гостивар
- 5) Електрична калорична централа — Битола
- 6) Електрична калорична централа — Прилеп
- 7) Електрична калорична централа — Куманово
- 8) Електрична калорична централа — Велес
- 9) Електрична калорична централа — Штип
- 10) Електрична калорична централа — Струмица

II. ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД МЕТАЛНА ГРАНКА

- 1) Државен метален завод „Тито“ — Гјорче Петров
- 2) Државна метална фабрика „Плуг“ — Скопје
- 3) Државна фабрика за плехан намештај „Напредок“ — Скопје

III. ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

- 1) Текстилна фабрика „Кузман Јосифовски“ — Скопје
- 2) Конфекционно претпријатие „Прогрес“ — Скопје
- 3) Фабрика за вреќи „Цветан Димов“ — Скопје
- 4) Фабрика за чорапи „Црвена Свезда“ — Скопје
- 6) Фабрика за свила „Југ“ — Скопје
- 7) Фабрика за свилени платна „Илинден“ — Битола
- 6) Текстилна трикотажна фабрика „Пелистер“ — Битола
- 8) Фабрика за кожи „Гоце Делчев“ — Скопје

IV. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА

- 1) Фабрика за сапун „Цветан Димов“ — Скопје
- 2) Фабрика за сапун „Елида“ — Битола
- 3) Печатница „Гоце Делчев“ — Скопје
- 4) Фабрика за кислород „Лепенец“ — Гјорче Петров
- 5) Фабрика за талк — Велес
- 6) Фабрика за хемикалии и бои „Пролетер“ — Скопје
- 7) Државно книгоиздателство — Скопје

V. ГРАДЕЖНА И ДРВЕНА ИНДУСТРИЈА

- 1) Фабрика и стругара за дрвен намештај „Трескав“ — Скопје
- 2) Фабрика за керамика „Кис“ — Скопје
- 3) Работилница за гипс „Пролетер“ — Скопје

- 4) Црепана и тулана „Слон“ — Скопје
- 5) Црепана и тулана „Југ“ — Скопје
- 6) Црепана и тулана „Македонија“ — Велес
- 7) Црепана и тулана „Киро Чучук“ — Велес
- 8) Камејорезачка работилница „Македонски о-нике“ — Скопје
- 9) Рудник мермер — Скопје

VI. ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА

- 1) Фабрика за конзерви „Мичурин“ — Скопје
- 2) Пивна пивара — Скопје
- 3) Фабрика за макарони „Билјана“ — Скопје
- 4) Фабрика за макарони „Глорија“ — Скопје
- 5) Фабрика за алкохолни и неалкохолни пијатол — Скопје
- 6) Сушилница за овоштини — Скопје
- 7) Фабрика за црвен пилер — Гевгелија
- 8) Земско претпријатие за откуп и промет со житарици и фураж — Скопје
- 9) Земско претпријатие за откуп и промет со афион и индустриски култури — Скопје

VII. ТРГОВСКИ СТОВАРИШТА

- 1) Државни трговски стоваришта за колонијал — Скопје, Битола, Штип, Велес, Прилеп и Куманово
- 2) Државни трговски стоваришта за текстил гуми и кожи во Скопје, Битола, Штип, Велес, Прилеп и Куманово
- 3) Државни трговски стоваришта за црвени материјали и железарии во Скопје, Битола, Штип, Велес, Прилеп и Куманово

VIII. ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

- 1) Федерално градежно претпријатие „Феграл“ — Скопје
- 2) Проектанско биро „Пробиро“ — за Македонија — Скопје

IX. ПРЕТПРИЈАТИЈА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЈОДЕЛИЕТО И ШУМАРСТВОТО

- 1) „Уземс“ — Скопје
- 2) „Зушип“ — Скопје
- 3) Обрацово стопанство „Тиквеш“ — с. Демир Капија неготинско
- 4) Лозов расадник — Скопје
- 5) Државно стопанство „Овче Поле“ с. Ерцелија, Св. Николаево
- 6) Шумско претпријатие — Кичево
- 7) Шумско претпријатие „Црна“ — Мариово
- 8) Терпетински завод „Капина“ — Скопје

X. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

- 1) Расфилм и биоскоп „Култура“ — Скопје

XI. МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЈЕ

- 1) „Унрач“ — Скопје

XII САОБРАКЈАЈНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Федерално автомобилско претпријатие „Фал“
— Скопје

Бр. 694, Скопје 10 IX 1946 година.

Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија

Секретар

Н. Наумовски, с. р.

Претседател,

Б. Фотев, с. р.

303

На основание т. т. 1, 2 и 4 од Решението на Антифашиското собрание на Народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува следниот.

ЗАКОН

За овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата.

Чл. 1

Со цел да се превземат неопходни и хитни мерки за изградба на народното стопанство и обновата на земјата, се овластува Владата на Народна Република Македонија да донесе Уредби по прашањата на стопанството, обновата и изградбата на земјата.

Овие уредби се донесуваат на заседанијата на Владата, а се објавуваат со потписот на Претседателот на Владата и ресорниот министер.

Чл. 2

Уредбите од чл. 1 на овој Закон ќе ги поднесува Владата на првото наредно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Чл. 3

Овој Закон влегува во сила од денот на објавувањето му во „Службен весник на НРМ“.

Број 708

Скопје, 10 септември 1946 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Наум Наумовски, с. р.

Претседател,

Богоје Фотев, с. р.

304

На основание т. т. 1, 2 и 4 од Решението на Антифашиското собрание на Народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесе следното

ЗАКОН

За овластување на Владата на Народна Република Македонија да донесе уредби за експроприација на недвижими имоти во општ интерес и да одреди височината на накнадата за тија експроприации

Чл. 1

Се овластува Владата на Народна Република Македонија да донесе уредби за експроприација во општ интерес во корист на Народна Република Ма-

кедонија на недвижни имоти на физичките и приватно-правните лица и кооперативните организации, или да ги зима на привремена употреба и да одреди височината на накнадата за експроприацијата и височината на накнадата за имотот земен во привремена употреба.

Овие уредби се донесуваат на заседанијата на Владата и се објавуваат со потписите на Претседателот на Владата и ресорниот министер.

Чл. 2

Уредбите од предниот член ќе ги поднесува Владата за потврда на првото наредно заседание на Народното собрание на Народна Република Македонија.

Чл. 3

Овој Закон влегува во сила со денот на објавувањето му во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

Број 707

Скопје, 10 септември 1946 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Наум Наумовски, с. р.

Претседател,

Богоје Фотев, с. р.

305

УКАЗ

За распуштање на Народното собрание на Народна Република Македонија

На основа чл. 1, 2 и 4 од Решението на Антифашиското собрание на Народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со Законот за изменење и дополнење на горното Решение Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесе следното.

РЕШЕНИЕ

Народното собрание на Народна Република Македонија се распушта.

На основа чл. 3 од Законот за Уставотворното собрание на Н. Р. Македонија со одделен Указ од Президиумот на Народното собрание на Н. Р. Македонија ќе се свика Уставотворното собрание на Народна Република Македонија, кое ќе се избере на 22 септември 1946 година.

Број 693 Скопје, 10 септември 1946 година.

Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија

Секретар,

Наум Наумовски с. р.

Претседател,

Богоја Фотев с. р.

306

На основание т. т. 1, 2, 4 и 8 од Решението на Антифашиското собрание на Народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение и по предлог на Владата на Народна Република Македонија, — Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесе следниот

ЗАКОН

За изработување на штемпели, печати и жигови на територијата на Народна Република Македонија.

Чл. 1

Секој акт на државните органи на Народна Република Македонија мора да носи печат на овој ор.

ган, кој го е издадл. На сите печати на државните органи на Народна Република Македонија во средината треба да стои грбот на Народна Република Македонија, а околу него да биде испишан називот на односниот државен орган.

Чл. 2

Обликот и големината на штампилите, печатите и жиговите и називот на нив за сите органи на државната управа и правосудието на Народна Република Македонија ги пропишуе Министерот на внатрешните работи на НРМ во согласие со надлежниот член на Владата.

Чл. 3

Изработување на секаков вид штембили, печати и жигови спалуе само од специално за тоа овластени печаторезци.

Овластуењето на печаторезецот го издава Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Чл. 4

Органите на државната управа и на правосудието на Народна Република Македонија со својата порачка одредуваат бројот на штембилите, печатите и жиговите, кои има да се изработат.

Овластениот печаторезец е должен след изработуењето на порачките му штембили, печати и жигови да ги предаде односките матрици на Министерството на внатрешните работи на НРМ.

Матриците се чуваат или комисијски се уништуваат.

Чл. 5

Органите на државната управа на Народна Република Македонија се должни да достават на Министерството на внатрешните работи на НРМ отисци од оригиналите од своите штембили, печати и жигови.

Чл. 6

Кој неовластено изработуе штембили, печати и жигови на државни органи ќе се казни со лишување од слобода до пет години.

Во особено тешки случаи или ако овластениот печаторезец изработуе повеќе од порачениот број, ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа до пет години.

Чл. 7

Во судење делата од член 6 на овој Закон надлежни се околинските судови.

Чл. 8

Се овластуе Министерот на внатрешните работи на НРМ да издаде прописи за начинот на изработување штембили, печати и жигови на јавни установи, државни, кооперативни и приватни претпријатија, разни видови удружувања и приватни лица, како и наместови за приложување на овој Закон.

Чл. 9

Со влегуењето на овој Закон во сила се укинуваат прописите на Законот за изработување на штампилите, печатите и жиговите на територијата на Федерална Македонија (објавено во „Службен весник на Федерална Македонија“ Бр. 21 од 15 октомври 1945 год.)

Чл. 10

Овој Закон влегуе во сила со денот на објавуењето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 706.

Скопје, 10 септември 1946 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,

Наум Наумовски, с. р.

Претседател,

Богоје Фотев, с. р.

307

На основание т. т. 1, 2, 4 и 8 од Решението на Антифашиското собрание на Народното ослободување на Македонија за конституирањето на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со чл. 3 од Законот за изменење и дополнење на горното Решение и по предлог на Владата на Народна Република Македонија, — Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесеу следниот

ЗАКОН

За пензионирање и востановување правото на пензија на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици на подрачието на Народна Република Македонија.

Чл. 1

Се признава право на лична пензија на бившите службеници на бановичките областните жупански, те окружните околинските, градските и општинските самоуправни тела, самоуправните привредни претпријатија и установи на подрачието на Народна Република Македонија, кои биле на должности со право на пензија по односните прописи како и право на семејна пензија на членовите на нивните семејства во границите на овој Закон.

Чл. 2

Службениците означени во чл. 1 на овој Закон се ставаат во пензија со денот 6. XI. 1945 година:

1) ако активната служба им престанала за време војната од 6 април 1941 год. до ослободуењето со колку не се превземени во државна служба;

2) ако ослободуењето ги затекл во активна служба или во пленство, па след ослободуењето односно враќањето од пленство не се превземени во државна служба;

3) ако биле пензионирани за време војната од 6 април 1941 год. до ослободуењето, а чии одлуки за пензионирање се укинати во смисол на чл. 8 од Одлуката на АВНОЈ бр. 132 од 3 февруари 1945 год. до колку не се превземени во државна служба.

Индивидуални решенија за пензионирање по овој член и регулирање на пензиите донесе Министерот на финансите на Народна Република Македонија за оние лица, кои имале на 1 април 1941 година место-служење односно местожителство на подрачието на Народна Република Македонија.

Чл. 3

Досегашните пензии како средство за социјално-то осигурување на бившите самоуправни пензионери и нивните семејства негледно се признаваат по подлежител на ревизија и за понатамошното нивно призување ваѓаат прописите на овој Закон. На ревизија подлежат и ќе се сообразат со прописите на овој Закон и други примања од бившите самоуправни фондови и самоуправни бюджети, во вид на постоејќина месечна помош, признание, издржување и слични давања, одредено во оквирот на пензионите прописи или специјални закони до ослободуењето.

Чл. 4

На пензија односно помош по овој Закон немаат право:

1) лицата кој со судска осуда се осудени на губиток на националната чест;

2) лицата кои се лишени од активно и пасивно избирачко право;

3) лицата кои за време окупацијата биле под орачки во служба на окупаторот и неговите помагачи, а не пришле кон Народно-ослободителната борба ниту на кој и да било начин ја помагале;

4) лицата кои биле организатори, функционери и активни членови на квислиншките организации или како поединци се обележиле со таква работа, соевне сие кои докажуваат оти само привидно учествувале

во тие организации со цел да нанесат штета на окупаторот и неговите помагачи, кои подоцна пристапи- ле кон Народно-ослободителната борба или делнично ја помагале.

5) лицата прогласени за воени добитници по Законот за иземување на воените печалби, задобинени за време на непријателската окупација; и

6) личните пензионери кои на денот 6 ноември 1945 година не навршиле 50 години возраст, а способни се за привредување и семејни пензионерки-вдовици без деца кои навршиле 40 години возраст, а способни се за привредување. Изузетно сè оние лични пензионери, кои во рок од 5 години по 6 ноември 1945 година ќе навршат 50 години, како и на семејните пензионерки-вдовици без деца кои во тој рок ќе навршат 40 години возраст, ќе се определи и исплатува пензија след навршувањето на 50, односно за пензионерските вдовици 40 години возраст.

Чл. 5

Пензија или помош по овој Закон не можат да примаат оние лични и семејни пензионери, кои имаат постојан месечен приход поголем од 4.600 динари. Ако тој приход изнесува помалку, тогаш пензијата ќе им се исплатува само како збирот на пензијата и приходот на надминува износот од 4.600 дин., а ако тој збир е поголем, пензијата ќе се исплатува намалена за износот на разликата меѓу тој збир и износот од 4.600 динари.

Чл. 6

Право на лична пензија има оној пензионер односно службеник, кој има најмалку 10 години ефективна служба. Од овој принцип може да се отстапи само по однос на лица кои се онеспособени на службена работа.

Чл. 7

Износот на личната пензија се определува спрема ефективната служба и спрема платата која самст управниот службеник ја имал во часот на пензиониранието односно на 6 април 1941 година.

За првите 10 години служба припаѓа за пензија 50% од основот, за секоја понатамошна полна полгодина по 1% од основот но со тоа да пензијата не може да биде поголема од самиот основ. На екзекутивниот саобраќаен персонал на бившите самоуправни железници за секоја полгодина преку 10 години служба се смета 1.50% со тоа, да пензијата не може да биде поголема од самиот основ.

Чл. 8

За пресметување месечниот износ на личната пензија се установуваат четиринаесет пензионски основи;

Основ	I	II	III	IV	V	VI	VII
Динари	4600	4400	4200	4000	3800	3600	3400
Основ	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
Динари	3200	3000	2800	2600	2400	2200	2000

Чл. 9

Освен пензија, сè личните пензионери припаѓа и семеен додаток за деца по 175 динари месечно за секое дете до 16 години возраст, а до 23 год. возраст ако е детето на редовно школување, под условие да децата немаат никаков приход, да не примаат стипендија, или благодарјење и да не се сместени во некаков завод, за бесплатно издржување. Под овие услови додаток припаѓа и за деца постари од 16 односно 23 години возраст ако се трајно неспособни за привредување.

По одношение на семејниот додаток вонбрачните деца се изједначени со брачните.

Ако обага родители се пензионери на бившите самоуправни или е еден од нив активен државен службеник, додатокот припаѓа на таткото. Во случај на одвоен живот, додатокот припаѓа на оној родител кај кого децата се наоѓаат на издржување. До колку таткото плаќа на мајката издржување за

децата кои се наоѓаат при неја, додатокот припаѓа на таткото.

Ако таткото е со привална професија а мајката самоуправен пензионер, не и припаѓа додаток, освен ако таткото е во сиромашно положение и неспособен за привредување.

Чл. 10

Право на семејна пензија имаат: законитата жена, брачните и вонбрачните деца и родителите на активниот службеник или пензионер, кој имал најмалку 5 години ефективна служба, а умрел како активен службеник или личен пензионер.

На семејството на службеникот кој на макар каква службена работа или по повод на таква работа, без своја кривица погинал или бил повреден па од тоа умрел, а немал 5 години ефективна служба

На децата припаѓа семејна пензија до 16 години возраст односно 23 години, ако се на редовно школување. Изузетно децата неспособни за привредување имаат право да примаат пензија и после 16 односно 23 години возраст под услов да е неспособноста настанила преди да изгубат право на пензија.

Чл. 11

На бившите самоуправни службеници кои активно учествувале во Народно-ослободителната борба, па по здравствени причини станале неспособни за служба а немаат 10 години ефективна служба ќе им се определи помош.

На семејството на службеникот на бившите самоуправи кој за време окупацијата бил отпуштен од служба или истиот бил принуден да ја напушти по ради соработувачка и помагаче на Народно-ослободителната борба, па погинал во борбата или е среќан од страна на окупаторот или неговите помагачи или умрел од мачење во затвор или концентрационен логор, а на денот на смртта немал 5 години служба ќе се определи семејна пензија како и да е имал 5 години ефективна служба. Исто така ќе се определи пензија и на семејството на службеникот кој погинал при непријателско нападение во април 1941 година, а немал 5 години служба.

Чл. 12

Сите семејни пензии се делат на 4 групи.

Износите на семејните пензии се определуваат по следната таблица:

	I гр.	II гр.	III гр.	V гр.
за еден член	2400	2000	1600	1200
за два члена	2600	2200	1800	1400
за три члена	2800	2400	2000	1600
за четири члена	3000	2600	2200	1800
за пет члена и повеќе по	3200	2800	2400	2000

Семејната пензија не може да биде поголема од личната пензија на лицето од кое семејството го доведува правото на пензија, увеличена со износот на додатокот за деца по бројот на децата кои учествуваат во ползувањето на семејната пензија.

Чл. 13

На лицата кои уживаат помош (издржување и сл.) по границите на пензионите прописи, ќе се определи помош од 1000 - 1.250 динари месечно. На се меѓувата на овие лица ќе се определи помош од 75% од наведените износи.

Помош не можат да примаат оние лични и семејни уживатели на помош, кои имаат други средства за издржување.

Чл. 14

Пензионерите уживаат на помошти, на кои по свој Закон биде определена пензија или помош, пра војно на истата губат:

- 1) со губиток на поданството;
- 2) со губиток на активното и пасивното изби- рачко право;

3) со пресуда на судот за губиток правото на пензија;

4) со пресуда на судот по Законот за кривичните дела против народот и државата;

5) со дисциплинска пресуда;

6) со стапуење во јавна служба до дека тај служба трае;

Министерот на финансии на НР Македонија може да изрече за определено време губиток правото на пензија или помош на личниот пензионер односно уживател на помошт, кој не сакал да се прими во државна служба во случај на реактивирање, до колку се това реактивирање не би добило помала плата од пензијата.

Изузетно од т.2 став 1 на овој член, право на пензија или помош не губи оноа лице, кое изгубило изборното право поради паднуењето му под старателство.

Чл. 15

Семејна пензија односно помош по овој Закон губат;

а) вдовицата, децата и родителите.

1) со губиток на поданството;

2) со губиток на активно и пасивно изборно право;

3) со пресуда на судот за губиток правото на пензија односно помош.

4) со пресуда на судот по Законот за кривичните дела против народот и државата;

5) со стапуење во јавна служба додека тај служба трае.

б) од кога вдовиците и женските деца со омажуење,

в) децата, со стапуење во државен завод или не која јавна установа со бесплатно издржување или со примање стипендија во пари, додека бесплатното издржување односно стипендијата трае.

Со стапуење во служба или со здобивање макар какво професионално издржување на еден од родителите, правото на пензија или помошт губат обата ако не се разведени.

Изузетно од т.2 на овој член, правото на семејна пензија односно помошт не го губи оној семеен пензионер односно уживател на помошт, кој изгубил изборното право поради паднуење под старателство.

Чл. 16

Едно лице не може да прима две пензии, туку има право на избор. Ако уживателот на пензија или помошт по овој Закон има право на пензија, рента, помошт и на това слично по некој друг законски основ, има право на избор.

Чл. 17

Никој не може да прима пензија во странство без одобрение на Министерството на финансии на НР Македонија, кое ќе се дава по предварително со гласие на Министерот на финансии на Федеративна Народна Република Југославија.

Чл. 18

Сите лични пензионери плаќаат за осигуруење на пензијата 3% бруто пензијата не сметајќи семејниот додатак.

Министерот на финансии на НР Македонија ќе определи начин за располагање со овие средства.

Исплатата на пензиите, помошти и др. по овој Закон паѓа на терет буџетот на НР Македонија.

Прашањето на самоуправниите пензии фондови ќе се регулира одделно по начинот прописан со чл. 11 од финансискиот закон на ФНРЈ за буџетот 1946 година.

Чл. 19

Сите решенија за определување износот на личните и семејни пензии или помошти по овој Закон ги донесуе Министерството на финансии на НР Македонија за сите корисници кои на ден 1 април 1941 година имале местожителство на подрачјето на НР Македонија.

Чл. 20

Забрани за часно-правни барања можат да се ставаат до една третина, а за државните барања и алиментации до една половина од пензијата односно помошта, не сметајќи семејниот додатак.

Чл. 21

Право на пензија или помош по овој Закон припаѓа од 1 јули 1946 година.

Чл. 22

Се овластуе Министерот на финансии на НР Македонија да издаде Правилник во кој ќе ги распредели личните пензионери во пензијските основи од чл. 8 на овој Закон, а семејните пензионери во групите по чл. 12 од овој Закон; да предвиди случаите, кога на лицата кои по овој Закон губат право на пензија поради недостагачен број години служба или години возраст може да биде определена помошт; да пропише што се разбира како ефективна служба; да издаде подробни одредби за извршуење на овој Закон и да дџа потребни разјасненија и толкувања за приложуење на овој Закон.

Чл. 23

На уживателите потпори од Потпорните фондови на помошниот персонал во служба на бившите бановини, определени по односните прописи до 6 април 1941 година, ќе се исплагува потпорите во износите износи со тоа, да они не можат да бидат помали од износите предвидени за минималните пензии со Уредбата за определување минимални ренти и пензии и за исплата обезштетенијата на уживателите на ренти кај уставите за социјално осигуруење.

Потпорите определени со одлуки донесени после 6 април 1941 година ќе се пресметнат на основание принадлежностите, кои уживателот на потпората ги примал до 6 април 1941 година а во случаите каде уште не се определени, ќе се определат по прописите кои важеле до 6 април 1941 година со тоа, да во ваквите случаи потпорите не можат да бидат помали од минималните пензии по Уредбата за определување на минимални ренти и пензии.

Чл. 24

Овој Закон стапуе во сила со денот на објавуењето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 698 Скопје 10 септември 1946 година.

Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија;

Секретар:

Наум Наумовски с р

Претседател:

Богоја Фотев с р

РЕШЕНИЕ

За продолжуење работата на постојаните одбори на Народното собрание и след распуштањето на Народното собрание на Народна Република Македонија.

На основа чл. 1, 2 и 4 од Решението на Антифашисткото собрание на Народното ослободуење на Македонија за конституисање на АСНОМ како врховно законодателно и исполнително претставително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија, во врска со Законот за изменење и дополнење на горното Решение и на основа чл. 7 од изменението и дополнението на Правилникот за работата на Антифашисткото собрание на народното ослободуење на Македонија, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија го донесе следното.

РЕШЕНИЕ

Законодателниот, финансискиот и мандатниот одбор, како и Одбор за молби и жалби да продол-

жат својата работа и след распуштањето на Народното собрание на НРМ се до состанокот на новоизбрано Уставотворно собрание и избирањето на нови одбори.

Број 704 Скопје, 10 септември 1946 година.

Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија

Секретар,
Наум Наумовски с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

308

Врз основа на став 2 член 93 од Сојузниот закон за државните службеници од 23 јули 1946 година У. Бр. 372 (Службен лист на ФНРЈ бр. 62 од 2 VIII 1946 година). Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија на своето заседание од 10 септември 1946 година, донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Да се за државните службеници на Народна Република Македонија, до донесувањето на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија, аналогно применуваат прописите за сојузните службеници кои се содржани во Сојузниот закон за државните службеници од 23 јули 1946 година У. Бр. 372, почнувајќи од 10 септември 1946 година.

2. Ова Решение влегуе во сила од денот на донесувањето.

Број 705 Скопје, 10 септември 1946 година.

Президиум на Народното собрание на Народна Република Македонија

Секретар,
Наум Наумовски с. р.

Претседател,
Богоја Фотев с. р.

309

На основание чл. 6 од Законот за Владата на Народна Република Македонија, а на предлог на Министерот на земјоделството и шумарството Владата на Народна Република Македонија го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Чл. 1

Во гр. Струмица и во Тетово се отвораат средни земјоделски училишта.

Чл. 2

Исполнувањето на ова решение се возлага на Министерот на земјоделството и шумарството на Народна Република Македонија.

Чл. 3

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“

За Министер на земјоделството и шумарството
Кир. Миловски с. р.

Потпретседател на Владата на НРМ
Љуб. Арсов с. р.

Следуат потписите на останалите министри

310

На основание чл. 6 од Законот за Владата на НРМ од 16 април 1946 година, со цел да се подобри материјалното положение на учителите по селата, Владата на Народна Република Македонија на предлог на Министерот за народна просвета го донесе следното

РЕШЕНИЕ

за бесплатен стан и огрев на учителите по селата

Чл. 1

На учителите кои што се на служба по селата им следуе бесплатен стан и огрев.

Чл. 2

Во колку во самото училиште нема стан за учителите, месните народни одбори се должни да најдат за учителите бесплатен стан во селото и да ги бесплатно снабдуат со огрев.

Чл. 3

Извршувањето на ова решение се претставуе на Министерот на народната просвета.

Чл. 4

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“

За Министер на народната просвета
Владата на НРМ

Н. Минчев с. р.

Љуб. Арсов с. р.

Следуат потписите на останатите министри

311

Бидејќи по Уставот на ФНРЈ приватните училишта стојат под контрола на државата, Министерството за народната просвета на Народна Република Македонија ги дава следните

НАПАТСТВИЈА

за отворање и работата на верските училишта

Секое верско училиште, за да биде одобрено, должно е да исполни основните хигиенски и педагошки услови за работа и должно е да ги претстави на Министерството за народна просвета сите сведенија што се однесуваат за училиштето (за училишната зграда, и интернатот ако го има, за наставниот план и програмата, за преподавателите и персоналот кој што ќе работи во училиштето или во интернатот).

Световните предмети во верските училишта мора да се преподаваат на научна основа.

На мектебите ќе им се одобри работата само во колку живната настава нема да пречи на задолжителното основно школување.

Учениците од основните и средните училишта не можат во исто време да одат и во мектеби.

Верските училишта кои што работат, а немаат за тоа одобрение должни се да се сообразат на овие Напатствија.

Со објавувањето на овие Напатствија престануваат да важат сите досегашни одредби што се однесуваат на верските училишта.

Бр. 7692 — 14 X 1946 година.

Министер за нар. просвета
Н. Минчев с. р.

312

На основание чл. 6 од Законот за Владата на Н. Р. Македонија, а во врска со чл. 4 став 2 од Законот за државните стопански предпријатија Владата на Н. Р. Македонија на предлог на Министерот на трговијата и снабдувањето донесе следната

УРЕДБА

За оснивање на државни трговски стоваришта

Чл. 1

Со цел да се подобри распределбата на стоки и задоволат потребите на населението се осниваат по сите по важни економско-географски центри на Н. Р. Македонија, државни трговски стоваришта.

Во кои места ќе се осниваат државни стоваришта одлучуе Министерот на трговијата и снабдувањето на Н. Р. Македонија.

Чл. 2

Државните трговски стоваришта со државни трговски предпријатија со својство на правни лица

Чл. 3

Задатокот на државните трговски стоваришта е:

- 1) Да во рамките на стопанскиот план и према надлежно одредените диспозиции — приеми стоки

од производителите места и државните увозни стоваришта, а поради снабдуењето со истите трговијата државните, кооперативните и частните).

2) Да на основание превземените поранки од трговијата на дребно утврдуат своите потреби во стоки и истите ги доставуваат до управата на државните трговски складишта за поставување на планови за нуждите на населението и

3) Да се воспште истражат за благовремено и ефективно снабдување на населението и брза и правилна циркулација на стоките.

Чл. 4

Државните трговски стоваришта можат да се занимаат со последоване во прометот на сите врсти стоки (рационаризирани, контролисани и слободни) или само со поедини од нив.

За поедини специјални врсти стоки како: оптички стоки ауто-делови невојничко оружје и муниција, ловиски прибори и т. сл. можат да се осниваат посебни државни трговски стоваришта во град Скопје или некој поголем центар. Овие стоваришта можат да тргуваат и на дребно.

Со овластује Министерот на трговијата и снабдуењето, да може да образува посебни типови на државни трговски стоваришта кои ќе посредуваат само во поедини трговски бранши.

Чл. 5

Секое државно трговско стовариште има:

1. Основни средства;
2. Обртни средства;
3. Амортизациони фонд и
4. Фонд за раководство на стовариштата

Амортизациони фонд и

Висината на основните и обртните средства, како и на фондските ја распределува Министерот на трговијата и снабдуењето во согласие на Министерот на финансите и тоа: средствата под 1 и 2 од овој член при оснивањето на стовариштето, а висината на фондските од створената печалба на крајот на буџетската година.

Паричните основни средства се остваруваат на располагање на државните трговски стоваришта од државната каса на Н. Р. Македонија.

За отварање на нужни кредити на државните трговски складишта одлучува Управата на државните трговски складишта во согласие со Министерот на трговијата и снабдуењето.

Чл. 6

За престанување на работата на едно државно трговско стовариште одлучува Министерот на трговијата и снабдуењето.

Министерот на трговијата и снабдуењето во согласие на Министерот на финансите располага со чистиот имот на стовариштето, кој што престанува по ликвидација на истото.

Чл. 7

Административното, оперативное раководство и надзор над работата на државните трговски стоваришта врши Управата на државните трговски стоваришта.

Управата заедно со државните трговски стоваришта чини единствена организација за распределба на стоките на едро, кое како таква стои под надзор на Министерот на трговијата и снабдуењето.

До колку ќе се обрзуваат посебни типови на државни трговски стоваришта (чл. 4 — од ова Уредба) може да се оснива за секој од нив посебна управа на државните трговски стоваришта.

Чл. 8

На чело на Управата на државните трговски стоваришта стои началник.

Началникот може да има еден до два помошника за водење на некои од работите, за кои е началникот надлежен.

Еден од помошниците го заменува началникот во случај кога истиот е спречен да врши должноста.

Управата полноважно е подпишува и застапува при државните органи судовите и трети лица Началникот, односно неговиот помошник во случај спреченост на началникот.

Началникот, неговиот помошник односно помошниците и сите останали административни технички службеници на Управата на државните трговски стоваришта ги поставува Министерот на трговијата и снабдуењето.

Чл. 9

На чело на секое државно стовариште стои директорот на стовариштето, кој раководи со сите работи на стовариштето. Во негово отсуствие го заменува првиот од помошниците.

Државното трговско стовариште полноважно го обавезува и подпишува Директорот односно овластеното од Управата на државните трговски стоваришта лице, за случај на спреченост на истиот, а во рамките и условјата кои Управата ќе ги одреди.

Сите документи на паричен, материјален, предсметковен и кредитен карактер, на основа кои што се врши прием издавање на пари, како и документите на основа кои ќе се врши книжење во работните книги ги подпишува покрај директорот односно овластуениот заменик и раководител на сметководството.

Директорот и помошниците ги поставува Министерот на трговијата и снабдуењето, а останалиот административен и технички персонал ги поставува директорот во согласие на Министерот на трговијата и снабдуењето.

Чл. 10

Министерот на предлог на Управата на државните трговски стоваришта може во секое државно трговско стовариште да постави стручен совет како советодавен орган на директорот на стовариштето во сите важни прашања во врска со работата на стовариштето.

пл. 11

Во своето работење државните трговски стоваришта ќе се раководат со принципот да створуваат нужни приходи за покривање на расходите.

Чистиот приход државните трговски стоваришта ќе го распределат со својот финансиски план.

Чл. 12

На Управата на државните трговски стоваришта и на државните трговски стоваришта не се применуваат: Уредбата за државното сметководство и Уредбата за оснивање на ревизионите заводи на народните републики, на нивното сметководствено работење подлежи на контрола на надлежните ревизионни органи.

Чл. 13

Поблиски одредби за организацијата и работата на Управата на државните трговски стоваришта и за самите државни стоваришта ќе пропише Министерот на трговијата и снабдуењето со посебни правилници.

Чл. 14

Ова Уредба ступува на сила со денот на објавувањето во „Службениот весник на Народна Република Македонија“.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ВЛАДАТА НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА:
Л. Колишевски с. р.

МИНИСТЕР
НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУЕЊЕТО:
Д. Бојановски — Дизе с. р.

Следуваат подписите на останалите министри.

313

На основание Чл. 3 од Уредбата за откуп и промет на зејинодајни семиња од бербата 1945 год. по предлог на Министерството на трговијата и снабдување Председателството на Владата на Н. Р. Македонија донесе следното.

РЕШЕНИЕ

За откупот на зејинодајните семиња од бербата на 1946 год.

Чл. 1. —

Се овластуе Земското претпријатие за откуп и промет на индустриски култури да ги откупуе зејинодајните семиња од бербата 1946 год. и порано, на територијата на Н. Р. Македонија и тоа;

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Слончогледово семе | 6. Афионско семе |
| 2. Сусамово семе | 7. Синапово семе |
| 3. Репично семе | 8. Ланеново семе |
| 4. Рициново семе | 9. Тиквено семе |
| 5. Тутуново семе | |

Чл. 2. —

Откупот на зејинодајните семиња Земското претпријатие за откуп на индустриски култури може да го врши преку сопствени откупни станици како и преку комисионери.

Комисионери можат да бидат државни и кооперативни претпријатија.

Чл. 3. —

Сите производители и иматели на зејинодајни семиња од бербата 1945 год. и 1946 год. се должни да ги предадат на Земското претпријатие или неговите комисионери по цени определени со решение бр. 1825 од 30 јануар 1946 год. на Сојузниот уред за цени најкасно до 30 ноември 1946 год.

Чл. 4. —

Производителите на зејинодајни семиња добиват по цените за големопродавците сретну предадените количества семиња во замена:

- За првите предадени 50 кгр. афионско, сусамово семе или 100 кгр. останали семиња 20 кгр. зејтин.
- За секој 100 кгр. афионско, сусамово семе преку количеството предвидено во тач. а) уште по 4 кгр. зејтин, а на останалите семиња уште по 2 кгр. зејтин.
- По 15 кгр. кјупе за секој 100 кгр. предадено семе.

Во случај кога производителите не подигнат кјупето во рок од 30 дена после предавањето на семето, Земското претпријатие располага со кјупето по налог на надлежните власти.

Чл. 5. —

При откупот на зејинодајните семиња на производители им се оставуат потребните количества за семе за реколтата за 1947 год. и тоа за она ја површина за кои производителот е задолжен со договор да ги засеје.

До колку производителите не употребат останеното им семе истите се задолжени да го предадат на овластеното откупно претпријатие.

До колку останалото семе не е годно за такво, овластеното претпријатие може да го замени со соодветното количество доброкачествено семе.

Чл. 6. —

За правилното приложување на ова решение Министерството на трговијата и снабдувањето ќе издаде правилници и напатствија.

Чл. 7. —

Неисполнението на прописите од ова Решение како и во врска со него издадените правилници и напатствија повлекуе одговорност по Законот за субзијање на спекулацијата и недопуштената саботажа.

Чл. 8. —

Ова Решение влегуе во сила од денот на објавувањето му во Службен весник на Народна Република Македонија.

Помпретседател на Владата Љупчо Арсов с. р.

Министер на тр. и снабдување
Д. Бојановски — Дизе с. р.

314

На основание чл. 22 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици на подрачieto на Народна Република Македонија пропишуам,

П РА В И Л Н И К

За извршување Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на службениците на бившите административно-политички самоуправни единици на подрачieto на Народна Република Македонија.

I Лични пензии

Чл. 1. —

Право на пензија имаат оние лични пензионери, кои имаат исслужено најмалку 10 години ефективно служба и со денот 6 ноември 1945 година навршиле 50 години стартост, а помладите до колку се душевно или телесно неспособни за привредување.

Чл. 2. —

Како ефективна служба по предходниот член се смета, покрај времето дејствително проведено во својство на чиновник, званичник или служител во служба на бив. самоуправи, споменати во чл. 1 од Законот или во државни надлештва, установи и заводи, уште и:

1) времето прослужено во служба на државата или на бив. самоуправи во својство на постојанец, дневничар и работник, вршител должност на регулисан службеник и на работник вршител на постојанец занаетчијска и физичка работа, до колку так во лице добило звање кое повлекуе право на пензија;

2) целото време прослужено во самоуправни или државна служба пред подјадена оставка во случај на повторно примање во служба;

3) времето проведено на расположение;

4) времето проведено на војна должност или во пленство во Балканската и Световна војна од 1912 до 1920 година во ефективно траење на оние лица, кои тогаш не биле во самоуправни или државна служба, а по одбиток на задолжителниот рок за служба во кадарот, до колку тој рок паднал во тоа време. Времето по оваја точка се признава под услов, да тоа лице стапило во самоуправни или државна служба пред 1 септември 1923 година;

5) Времето проведено во слободна професија пред стапување во државна служба или служба во бивш самоуправен каде е по порашните закони издадени до 6 IV 1941 год. било признаено, и така како тоа во време е признаено.

6) Времето прослужено во вршење на наставничка или школка административна служба во верските аутономии и училишта, општински училишта и училишта на друштвото Св. Кирил и Методи под услови, да таја служба била главно занимање на тој службеник и да преминувањето во државна односно самоуправни служба било непосредно;

7) Времето кое учителите и учителките го провеле во наставничка служба на српско-православните школи во Босна и Херцеговина Далмација Војводина, Словенија и Хрватска и на учителите и учителките на истите училишта во Босна и Херцеговина, кои присилно се ставени во пензија од бив. аустриски власти се признава и времето кое го провеле во оваква пензија и тоа од 1 март 1916 годи-

на па до стапуење во државна односно самоуправна служба после 1 декември 1918 година.

8) Времето проведено во административна и на ставничка служба во бив. верско-просветни аутономији во Македонија.

Не се смета за пензија времето проведено на работа како контрактуален или хонорарен чиновник.

Времето проведено во државна односно самоуправна служба до 18 години старост не се смета за пензија.

Чл. 3. —

Во основите од чл. 8 на Законот лицата се распоредуат вака:

Во први пензиони основ спаѓаат оние лични пензионери односно службеници кои во часот на пензионирањето имале плата во месечен износ преку 4000 динари; во други чини припадностите изнесуваат од 3750 до 4000 дин. месечно; во трети од 3500 до 3750; во четврти од 3250 до 3500; во пети од 3000 до 3250; во шести од 2750 до 3000; во седми од 2500 до 2750; во осми од 2250 до 2500; во девети од 2000 до 2250; во десети од 1750 до 2000 во единаести од 1500 до 1750; во двајцести од 1250 до 1500; во тринаести од 1000 до 1250 и во четрнаести, чии припадностите во часот на пензионирањето изнесуваат до 1000 динари месечно.

Чл. 4

Како егzekутивен персонал по чл. 7 став 2 од Законот се сметат: машински, подмашински возачи, лојкачи, пом. лојкачи, возовојќи, подвозовојќи, манџулантери на возови, подманџулантери на возови, кондуктори, подкондуктери, кочничари и маневриски персонал.

Чл. 5

Во случај кога на некое лице му престанала службата без право на пензија затоа што не му било признаено времето во служба во својство на дневен чар работник вршител должност на регуларна службеник и работник за вршење на престанала земаат чинска и физичка работа, ка му се признава тоа време под условие, да со тоа време има 10 години ефективна служба и да е во часот на престанувањето на службата било зетено во служба која повлекува право на пензија по Законот и свој Правилник.

Чл. 6

На пензионерот, кој не е навршил 50 години старост, а има 10 години ефективна служба и неспособен е за привредување, ќе му се определи пензија спрема чл. 6 и 7 од Законот и чл. 3, 4 и 5 од свој Правилник.

Чл. 7

Лица пензионирани поради тоа, што за повременото служење станале неспособни поради наранувањето или повреди добиени без своја кривица на службена работа или по повод на таква работа, како и поради долгогодишно служење во служба со тешки здравствени условија, ќе им се определи:

а) без обзир на годините старост и годините служба на пензија 100% од пензионираниот основ ако се потполно неспособни за каква и да било повредена работа воопште, а таква неспособност настапила во часот на повредата како последица на тоа или како последица од долгогодишно служење во служба со тешки здравствени условија.

б) без обзир на годините старост но со 10 години ефективна служба пензија која им припаѓа по чл. 6 и 7 од Законот и чл. 3, 4 и 5 од свој Правилник, уполемана со 10%

II Семейни пензии

Чл. 8

Сите семейни пензии се делеат на четири групи.

Семејствата на лицата кои лицата пензија е определена или би била определена од пензионите онови по чл. 8 од Законот и тоа:

Од I до II спаѓаат во прва група;
Од III до VI спаѓаат во втора група;
Од VII до XII спаѓаат во трета група;
Од XIII до XIV спаѓаат во четврта група.

Чл. 9

На вдовици без деца припаѓа право на пензија ако на денот 6 ноември 1945 година имале 40 години старост. На вдовици со деца за кои се грижи и кои уште имаат право на пензија, и припаѓа пензија и ако спомнала од 40 години. Вдовците на која детето изгуби право на пензија преди она да навршила 40 години старост, ја губи пензијата кога и детето

Чл. 10

Жена разделена од сопругот и постанала со мажот по своја кривица, нема право на семейна пензија. Повеќе законити жени на муслиманите се сметаат заедно како еден член на семејството.

Чл. 11

На неомажени и овдовени кјерки без средства за издржување им припаѓа семейна пензија, ако на денот 6-XI-1945 год. имале навршени 40 години старост

Чл. 12

Родителите на умрен личен пензионер односно умрен активен службеник имаат право на пензија под условие, да покојникот до својата смрт ги издржавал; да родителите немаат други средства за издржување и да се неспособни за привредување. Ако родителите се разведени, приходот на едниот родител не го засегнува правото на другиот.

Чл. 13

Вдовици без деца испод 40 год. старост и деца изнад 16 години односно 23 години старост имаат право на пензија, ако со уверение од лекарска комисија докажат, да се душевно или телесно неспособни за привредување и ако немаат сопствени средства за издржување. Неспособноста, кој децата треба да е настапила пред 16 односно 23 години старост а изузетно женските деца кој до денот 6-XI-1945 година получавале пензија односно помошт, имаат право да примат пензија иако неспособни за привредување станале след 16 односно 23 годишна старост

Чл. 14

Кога настапи случај да еден од уживателите на семейна пензија умре или изгуби право на пензија исплатната каса на останалите ползувачи ќе ја намали пензијата спрема таблата во чл. 12 на Законот. Оваква промена треба одма да се пријави на исплатната каса.

Чл. 15

На барање на еден од ползувачите на пензијата надлежниот исплатна каса може да одлучи семейната пензија да се подели помеѓу ползувачите така да секој ползувач може одвоено да си получава својот дел од пензијата. Во таков случај делењето на пензијата се врши на равни и делови спрема бројот на ползувачите.

Ако некој од ползувачите на пензијата е малолетен делењето на пензијата не може да се изврши без предходното согласие на старатељската власт. Кога настапи случајот да еден од ползувачите на вака по телената пензија изгуби право на пензија, ќе се постави по однос на останатите ползувачи по пропиеното во чл. 14 од овој Правилник.

III Помошти

Чл. 16

Уживателите на помошт (милостиња издржување и слично) на кои истата е определена во границите на пензионите постигни ако на денот 6-XI-1945 година навршиле 50 години старост и на помладите од 50 години ако се неспособни за привредување ќе им се сподели помошт по тоа:

1) на лицата, кои во службата имале звање чиновник, 1250 дин. месечно;

2) на лицата кои во службата имале звање подчиненик, званничник или на нив рвно звање, 1100 дин. месечно; и

3) на лицата кои во службата имале звање служител или на него равно звање, 1000 дин. месечно.

чл. 17

На личните самоуправни пензионери постари од 50 години со помалку од 10 години ефективна служба ќе се определи помош од 50% од основот за пензија по чл. 8 од Законот. Иста помош ќе се определи и на личните пензионери, помлади од 50 години старост под условие да се неспособни за привредување.

На таков пензионер, кој станал неспособен за привредување поради повреда задобиевн без своја кривица на службена работа или по повод на таква работа, ќе се определи помош во износ 50% од основот за пензија по чл. 8 на Законот, увеличена со 10%.

чл. 18

Ќе се определи помош од 75% од износите во чл. 16 на овој Правилник, а под условјата на чл. 9, 10, 11, 12 и 13 од овој Правилник:

1) на семејствата, кои до сега примале помош (милостини и издржување) определена во границите на пензионите прописи;

2) на семејствата на лицата од чл. 16 и 17, пасус први од овој Правилник, како и на семејствата на лицата од чл. 17 пасус втори од овој Правилник, до колку лицето од које семејството го доведува правото на пензија, помало 5 години ефективна служба ба;

3) на семејните пензионери, кои имало прво на пензија па за определување на исплата не исполнуе условјата на став први чл. 10 од Законот.

чл. 19

На пензионерите, на кои поради недостаток на документи не би могла да се определи пензија по прописите на Законот и овој Правилник, ќе се определи помош по прописите на чл. 16 и 17 од овој Правилник.

чл. 20

Помоштите по чл. 16 и 17 пасус први и чл. 18 од Правилникот ќе се исплатуат под условие да лицата немаат други средства за издржување, а помоштите по чл. 17 пасус втори и чл. 19 на овој Правилник под условјата на чл. 21 од Правилникот.

IV Општи прописи

Личните и семејни пензионери, кои имаат постоянен приход поголем од 4600 динари, не може да примат пензија. Овој приход нема да утиче на получувањето на пензијата ако збирот на пензијата и приходот не по надминува износот од 4600 динари. Ако збирот е поголем пензијата ќе се намали за износот на разликата меѓу тој збир и износот од 4600 динари.

За приложувањето на овај одредби со грижи исплатната каса.

чл. 22

Прекратувањето односно намалувањето на пензијата ќе се врши од првиот ден на следниот месец по месецот, во кој настапиле чинените кои повлекуваат прекратувањето односно намалувањето. Секое промена која повлече прекратување или намалување на пензијата како и прекратувањето исплатата на семејниот додаток за деца, пензионерот е должен во рок од 30 дена да ја пријави на исплатната каса.

По промените кои повлекуваат уголемување на пензијата или исплатување на семеен додаток за деца исплатата ќе се стави во теčaj од првиот ден на следниот месец по месецот во кој тие промени настаниле. Ако пензионерот во рок од 30 дена ги пријавил на исплатната каса со потребните документи. Во противен случај исплатата ќе се стави во теčaj од првиот ден на следниот месец по донесувањето на пријавата со документи.

Кога исплатната каса дојде до сознание дека пензионерот поднеса неистинита пријава или не поднеса

пријава за промени кои повлекуваат прекратување или намалување на пензијата, или прекратување исплатата на семеен додаток за деца и така прима пензија или додаток, кои не му припаѓаат, ќе пријави случајот на надлежниот јавен обвинител за понатамошно распоредување и донесување решение по оваква пријава, ќе запре понатамошната исплата на пензијата односно додатокот. Ако со судска одлука пензионерот не биде лишен од правото да прима пензија, неисплатениот износ на пензијата дополнително ќе му се исплати по предварителен одбиток на неправилно исплатените му суми до колку висината на неправилно исплатените му суми била поголема од износот кој би требало да се врати на ползувачот, за таа разлика ќе се стави забрана по чл. 20 од Законот.

Чл. 23

Каде по законот и овој Правилник е потребно да се докаже неспособност за привредување ќе се поднесуе уверение на лекарска комисија од најмалку два лекари на јавна служба.

Чл. 24

Сите решенија за определување износот на пензија или помош по Законот и овој Правилник ги донесуе Министерството на финансии на Народна Република Македонија за сите оние ползувачи, кои на денот 1 април 1941 год. имале местожителство на подрачјето на Н. Р. Македонија. По истата надлежност ќе се определуваат потпори од потпорните фондови на помошниот персонал во служба на бившите бановини.

Чл. 25

Молбите за пензионирање и регулирање личните и семејните пензии односно помошти и потпори од потпорните фондови на помошниот персонал во служба на бив. бановини, ќе се поднесуваат до Министерството на финансии на Народна Р. Македонија.

Сој молбата за ревизија правото на пензија треба да се приложи:

Во оригинал или заверен препис решението со кое порано биле определена пензијата; уверение од надлежниот околински одборно реонски народен одбор на чинените по чл. 4 точка 1—4 од Законот документ за датата на раѓањето до колку това во решението за пензија не е констатирано; и други документи, со кои би се докажало некое право по прописите на Законот и овој Правилник.

Сој молбите со кој за прв пат се бара пензија по прописите на Законот и на овој Правилник, потребно е да се приложат документи од кои да може да се установи; колку, на каква должност и каде е служило лицето; каква плата получавало на 1. IV 1941 год. каде е бил на тој ден на службата.

чл. 26

За исплатната каса, која ќе ја исплатуе новоопределената пензија односно помош кои молбата е потребно да се приложи освен документите поброени во чл. 25 од овој Правилник, уште и: пријава во вид на обикновена проставка во која молбителот ќе назначи дали има приход и од што, или нема никакви приходи. Ако нема никакви приходи, за това нема да поднесуе докази од властите за износот на приходите. До колку пензионерот оваја пријава не ја поднесе лично на исплатната каса, туку ја доставуе со пошта, пријавата треба да биде заверена од месната народна власт, да однозното лице ја подпишало и признало за своја.

Под приход се разбира износот на пореската, основни намалена со износот на јавните дажбини.

Личните пензионери, кои имаат деца за кои по чл. 9 од Законот им припаѓа додаток, ќе наведат во пријавата имињата на децата, за кои бараат додаток со назначение датумот на нивното раѓање, како и да децата немаат никаков приход; да го примат стипендија, благодеење и да не се сместени ни во каквов звод за бесплатно издржување. Ако подоцна настапи некоја од овие околности пензионерот е должен да пријави това на исплатната каса. За децата ќе под-

не се докажи за датата на раѓањето, а за постарите од 16 години кои се на редовно школување, ќе подне се уверение од надлежните училишни власти.

Ставуењето во течај на семејниот додаток за деца и запирањето исплатата на истиот, кога правото на додатокот престане, ќе го врши исплатната каса

Чл. 27

След кога ќе донесе решение за определување на пензија односно помош, одсекот за пензии при Мини стерството на финансите на Н. Р. Македонија ќе го достави во два примерока на Контролното одделение при истото министерство, кое ќе цени правилноста на предложените прописи на Законот и овој Правилник. Ако Контролното одделение најде, да прописите по Законот и овој Правилник не се правилно приложени, ќе го врати предметот со своите примедби на органот, кој го донел решението. Забелешките на Контролното одделение се задолжителни. Ако Контролното одделение најде да решението е правилно ќе го врати со својата согласност за ставуење на пензијата во течај по прописите на чл. 21 од Законот.

Еден примерак од решението се вратува на пензионерот.

Преправни и завршни одредби

чл. 28

На пензионерите на бившите самоуправи, на кои размерот на пензијата бил определен по прописите кои важеле пред 1 септември 1923 год. размерот на пензијата ќе се определи од случај до случај при кое освен условјата по чл. парус 1 од Законот ќе се има предвид и ќе се земе во обзир и звањето односно должноста на дополнително лице во часот на негово пензионирање и спрема това не се определи количината на личната пензија по еден од основните по чл. 8 од Законот.

На семејството на вакви лица размерот на семејната пензија ќе се определи след предварително утврдување пензионистот основ лицето од кое се доведува правото на семејна пензија, по начинот изложен во предходниот став.

Чл. 29

По прописите на Законот и овој Правилник ќе се определува пензија и во случаите каде пензија дадо објавуењето на Законот не биле определена по поранешните прописи.

Чл. 30

Исплатата на пензиите по Законот и овој Правилник ќе се врши од 1 јули 1946 година.

315

На основа чл. 7 од Уредбата за определување и контрола на цените. Земскиот уред за цени при Претседателството на Владата на НР Македонија го донесе следното решење бр. 59 за единствените продајни цени на големо и мало за брашното и лебот на територијата на НР Македонија.

Чл. 1

Се определува највисока цена за продавање на големо и мало за 100 кг.

А. На големо:

- 1) Пченично брашно тип О,Ог и Огг со пченичен гриз дин. 1.100;
- 2) Пченично лебно брашно тип 80% помалце 10 кг дин. 585;
- 3) Пченично лебно брашно рандеман 90% дин. 589;

4) Пченично лебно брашно рандеман 80% дин. 642;

5) Ржено лебно брашно рандеман 76% дин. 627.

а) Примеси тип:

1) 70% пченично брашно тип 80% — 10 + 30% ржено брашно тип 76% дин. 588,50;

2) 75% пченично брашно тип 80% — 10 + 25% ржено брашно тип 76% дин. 586;

3) 75% пшенично брашно тип 90% + 25 ржено брашно тип 76% дин. 598,50;

4) 75% пшенично брашно тип 80% + 25% ржено брашно тип 76% дин. 638,30;

5) 70% пшенично брашно тип 80% + 30% ржено брашно рандеман 80% дин. 633.

Предните цени се разбираат за испорака франко склад на малопродаецот (или фурнира доколку се ку.

До колку новата пензија односно помош е поголема од износот на помошта, која самоуправниот пензионер ја примал времено до регулирањето на пензијата по Законот и овој Правилник ќе се исплати разликата. Ако новата пензија односно помош по решението е помала од помошта получавана досега од корисникот, ќе се стави во течај новоопределената пензија од првиот ден на следниот месец, по месецот во кој касата го получила решението.

Додека не се определи пензија односно помош по Законот и овој Правилник ќе се исплатува не корисниците и понатаму времената помош односно пензијата, но најдоцна до крајот на месец септември 1946 година.

По пензионерите, уживателите на помошти, на кои до 30 септември 1946 г. не се определи пензија односно помош по Законот и овој Правилник ќе се продолжи исплата на времената помош по досегашниот начин, но најдоцна до денот кој го определи Министерот на финансите на Н.Р.М. а исплата та ќе падне наперет расходите за пензии по буџетот на Н. Р. М. за 1946.

Чл. 31

Кога исплатната каса добие решение за определена пензија или помош ќе постапи на следниот начин:

1) Ако она вршела исплатата на досегашната пензија односно помош, ќе запре исплатата на истата и ќе го стави во течај новото решение за пензија односно помош сообразно со претходниот член; и

2) ако она не е вршела исплата на досегашната пензија односно помош ќе го стави во течај новото решение и истовремено ќе извести касата, која до сега вршила исплатата на пензијата односно помошта, да тајна исплатата ја запре и достави извештај по требен за пресметка со новоопределената пензија.

Чл. 32

Овој Правилник стапува во сила кога ќе се објави во „Службен весник на Н. Р. Македонија“

Министер на финансите на НРМ

Даре Цамбаз, с. р.

пени од големопродаецот), а во местата на дистрибуцијата за коли чини од најмалку 10.000 кг.

Б. На мало:

1) Пшенично брашно тип О,Ог и Огг со пшеничен гриз дин. 1.155;

2) Пшенично лебно брашно тип 80%—10% дин. 600;

3) Пшенично лебно брашно тип 90% дин. 604;

4) Пшенично лебно брашно тип 80% дин. 657;

5) Ржено лебно брашно тип 76% дин. 642.

б) Примеси тип:

1) Пшенично и ржено брашно тип 80%—10% и 76% смес 70% + 30% дин. 603,50;

2) Пшенично и ржено брашно тип 80%—10% и 76% смес 75% + 25% дин. 600;

3) Пшенично и 'ржено брашно тип 90% и 76% смес 75%+25% дин. 613,50;

4) Пшенично и 'ржено брашно тип 80% и 76% смес 75%+25% дин. 652,30;

5) Пшенично и 'ржено брашно тип 80% и 80% смес 70%+30% дин. 648.

Триците добиени од мливото ќе се продават по дин. 1,15 за 1 кг од мелницата, без вреќји, скупни порез и други дажбини.

Горните цени под А и Б се за нето тежина, вклучително и скупни порез во вреќји кои се даваат на послуга за време од 25 дена.

Чл. 2

Лебот приготвен од следните брашна:

А. — а) Пшенично лебно брашно 80%—10%, б) Пшенично лебно

брашно 90%, в) Пшенично и 'ржено лебно брашно тип 80%—10% и 76% примес 70%+30%, г) Пшенично и 'ржено лебно брашно тип 80%—10% и 76% примес 75%+25% — да се продава за дин. 600.

Б. — а) Од сите останати лебни брашна по дин. 625.

Чл. 3

Лебот да се приготвуе од фурниците во лебови од по 1600 грама и истиот да се продава:

а) од лебните брашна под чл. 2 буква А дин. 9,60.

б) од лебното брашно под чл. 2 буква Б дин. 10.

Чл. 4

За дистрибутивно место се смета секое место во НР Македонија со преку 1.000 жители, индустриски населенија со преку 200 работници и сите други места кои ќе ги определи Министерството на трговијата и снабдувањето на НР Македонија.

Ако дистрибутивното место е оддалечено до 3 км од железничката станица ќе се смета за место на станицата — дистрибутивно место.

Чл. 5

Ова решение влегуе во сила од денот на објавувањето во „Службен весник“ на НР Македонија.

Земски уред за цени

Директор; Д. Саботко с. р.

316

Решенија и заповеди од персонален карактер

По потреба на службата и по нивна молба преместувам во мориовска околина следните лица:

1. Спас И. Радевски за учител во с. Ивени, досегашен учител во с. Мојно.

2. Атанас Јаневски за учител во с. Лопатица, досегашен учител во с. Чаништа.

3. Даница Јаневска за учителка во с. Мојно, досегашна учителка во с. Чаништа.

4. Петар Вукарчески за учител во с. Путурус, досегашен учител во с. Ехловец — околина кичевска.

Истите немаат право на патни и селидбени разности. Бр. 513 од 31 VIII 46.

По потреба на службата и по негова молба преместувам во кичевска окол. А. Л. Наевич за учител во с. Добреневец, досегашен учител во с. Тамјаште.

Со истата заповед назначувам за учител во кичевска околина следните другари:

1. Милевој Стојчевски за учител во с. Ехловец, курсист.

2) Мустафа Ајредин за учител во с. Туни курсист.

3. Мукадес Х. Халиди за учител во с. Сорица, курсист.

4. Мевајдин Ремадани за учител во с. Грешница, курсист.

5. Емин Балаџи за учител во с. Стрелци, курсист.

6. Сри Цемал Бекири за учител во с. Црвигци, курсист.

7. Цемаил И. Пожарини за учител во с. Трпачиндол, курсист.

8. Ваид А. Емини за учител во с. Строгомириште курсист.

9. Хусејнџет И. Ахмети за учител во с. Строгомириште курсист.

Истите немаат право на патни и селидбени разности. Зап. бр. 510 од 31 VIII 46 год.

По потреба на службата преместувам во ресенска околина и гр. Ресен следните учители:

1. Кирил Миланоски за учител во с. Лавци, досегашен учител во с. Сланско — Бродска околина.

2. Нексуд Харифи за учител во гр. Ресен, досегашен учител во с. Татеш струшка околина.

Со истата заповед преместувам по потреба на службата, а по нивна молба во истата околина следните учители:

1. Никџа Усовиќ за учител во с. Јанковец, досегашен учител во с. Присовјани — струшка околина.

2. Спасе Лабакоски за учител во с. Царев Двор, досегашен учител во с. Лавци.

3. Ѓорѓи Прцулоски за учител во с. Дрмени, досегашен учител во с. Подмочани.

4. Лазар Наумов Карапаноски за учител во с. Евла, досегашен учител во с. Кривени.

5. Јордан Беловски за учител во с. Горно Дупе, досегашен учител во с. Подмочани.

6. Нада Николовска за учителка во с. Подмочани, досегашна учителка во с. Дрмени.

7. Александар Ст. Цветковски за учител во с. Езерени, досегашен учител во с. Евла.

8. Цемал Асим за учител во гр. Ресен, досегашен учител во с. Црнвек — Демирхисарска околина.

Преместените по потреба на службата имаат право на патни и селидбени разности, а преместените по молба немаат право на патни и селидбени разности. Зап. 509 од 31 VIII 46.

ЗАПОВЕД

Бр. 514 од 31 VIII 1946 год.

По потреба на службата преместувам во крушевска околина следните учители:

1. Кирил Сивевски за учител во с. Бучин, досегашен учител во Беровска околина.

2. Атанас Богоевски за учител во с. Бела Црква, досегашен учител во с. Крушевани.

3. Јордан Таноски за учител во с. Бела Црква, досегашен учител во Струмичката околина.

4. Илија Ричлиев за учител во с. Кривопащани, досегашен учител во Струмичка околина.

5. Миле Вовароски за учител во с. Крушевани, досегашен учител во с. Кривопащани.

6. Ѓура П. Костантинова за учителка во с. Обршпани, досегашна учителка во Струмичка околина.

7. Александар Сиљаноски за учител во с. Селце, досегашен учител во с. Г. Дивјаџи.

8. Викентије Георгиевски за учител во с. Острилци, досегашен учител во Штипска околина.

9. Андолика Еленова за учителка во с. Пуста Река, досегашна учителка во Струмичка околина.

10. Вера Пеовска за учителка во с. Турско, досегашна учителка во с. Горанци — околина Охридска.

11. Аспасија Паунчева за учителка во с. Долно Дивјаџи, досегашна учителка во с. Ново Село.

14. Јован Т. Василевски за учител во с. Черигово, досегашен учител во с. Зашле.
Истите немаат право на патни и селидбени раз-
носки. — З.пов. — 517—46.

ЗАПОВЕД

Бр. 512 од 31. VIII - 1946 год.

По потреба на службата преместувам за мори-
овска околија следните учители:

1. Димитар Георгиев за учител во с. Бешешто, досегашен учител во струмичка околија.
 2. Ката Колиштркоска за учителка во с. Будимирци, досегашна учителка во с. Маково.
 3. Кирил Нунски за учител во с. Витолиште, досегашен учител во с. Дуња.
 4. Душан Врчакески за учител во с. Градешница, досегашен учител во с. Белица, околина бродска.
 5. Атанас Атанасов за учител во с. Груниште, досегашен учител во с. Градешница.
 6. Илија Митрев за учител во с. Дуње, досега-
шен учител во струмичка околија.
 7. Стојче Цветаноски за учител во с. Крушеи-
ца, досегашен учител во с. Делно Ботушје-околија
бродска.
 8. Марко Јовановски за учител во с. Маково,
досегашен учител во с. Будимирци.
 9. Иван Најдоски за учител во с. Чашница, до-
сегашен учител во с. Крушеица.
 10. Милутина Лешниковски за учител во с. Вепр-
ачни, досегашен учител во с. Бемче-бродска околија.
 11. Гетрги Косев за учител во с. Кожре, досега-
шен учител во струмичка околија.
 12. Блаже Димески за учител во с. Манастир,
досегашен учител во с. Лопатица.
- Истите немаат право на патни и селидбени раз-
носки.

ЗАПОВЕД

бр. 518 од 31 VIII 46 год.

- 1) Цвета Шурбановска за учителка во с. Подго-
рци, сврш. уч. VII курс
 - 2) Надежда Ефтимова за учителка во с. Присо-
јани, сврш. уч. VIII курс
 - 3) Мирослава Ефтимова за учителка во с. Бури-
нец сврш. уч. VIII курс.
 - 4) Улси Ибраим за учител во гр. Струга сврш.
уч. VIII курс.
 - 5) Цавид Аголи за учител во с. Радолиште сврш.
уч. VIII курс.
 - 6) Сабаудин Ајдини за учител во с. Радолиште
сврш. уч. VIII курс.
 - 7) Масуд Мехмеди за учител во с. Фригово сврш.
уч. VIII курс.
 - 8) Нухи Бесими за учител во с. Ливада сврш.
уч. VIII курс.
 - 9) Даут Ибраим за учител во с. Делароджа сврш.
уч. VIII курс.
 - 10) Елмас Есат Ајрадин за учител во с. Кироши-
ште сврш. уч. VIII курс.
 - 11) Адем Д. Адеми за учител во с. Мислодеджа
сврш. уч. VIII курс
 - 12) Рашид Ш. Хоџа за учител во с. Г. Талани
сврш. уч. VIII курс.
 - 13) Муџеи Курча за учител во с. Боговица сврш.
уч. VIII курс.
- Истите немаат право на патни и селидбени раз-
носки.

За референти за средната настава при окружни
те одбори за гр. Скопје назначувам следните лица:

- 1) За референт на гр. Скопје Нада Ачкарска, до-
сегашен директор на I женска гимназија во гр. Ско-
пје.
- 2) За скопскиот округ Апостол Апостолски до-
сегашен шеф на основната настава при Министерство-
то на просветата — Скопје.

3) За битолскиот округ Давно Китановски досега-
шен директор на охридската гимназија.

4) За велешкиот округ Тодор Андолев досегашен
предавач во прилепската гимназија.

5) За штипски округ Димче Тошев досегашен пре-
подавач во прилепската гимназија.

Истите имаат право на патни и селидбени раз-
носки.

ЗАПОВЕД

- Викториј Корјшевска Гочкова за учителка во
гр. Кавадарци.
- Константин Гулаичев учител во гр. Битола за у-
чител во гр. Кавадарци.
- Менка Димитровска учителка во гр. Битола за у-
чителка во гр. Кавадарци.
- Милка Трајкова учителка во гр. Гостивар за у-
чителка во с. Бегвиште.
- Стојан Алексовски учител во с. Пелинци околија
козјачка за учител во с. Дабиниште.
- Милутин Поповски учител во с. Сушица околија
Бродска за учител во с. Гораново.
- Драгољуб Пачевски учител во гр. Гостивар за у-
чител во с. Ресна.
- Силка Врангалова учителка во с. Ваташа за у-
чителка во с. Ресна.
- Никола Чулов учител во с. Грнково за учител
во с. Дреново.
- Верџ Р. Панова учителка во с. Косовиште за у-
чителка во вишије оделења во с. Дреново.
- Бранко В. Поповски учител во с. Орах околија ко-
зјачка за учител во село Првеник.
- Таска Лазарова учителка во с. Дреново за учи-
телка во с. Галишта.
- Невена Јерданова учителка во с. Дебриште за
учителка во с. Фриши.
- Илинка Стојанова учителка во с. Пуганци око-
лија Св. Никола за учителка во с. Мрзен.
- Христо И. Карковешев учител во с. Немањци о-
колија Св. Никола за учител во с. Мрзен.
- Свифроние Златевски учител во с. Могилец око-
лија Бродска за учител во с. Добриште.
- Душан Спасев учител во с. Станевци околија
Св. Никола за учител во с. Чемерско.
- Константин Н. Марковски учител во с. Мирено за
учител во с. Копело.
- Мишо К. Ристовски учител во с. Барово за учи-
тел во с. Г. Бошва.
- Стојко Атанасовски учител во с. Умин Дол Ку-
мачовско за учител во с. Бошва.
- Милица Атанасовска учителка во с. Умин Дол
кумачовско за учителка во с. Г. Бошва.
- Цвета Венгелова учителка во с. Фриши за учи-
телка во с. Д. ј. Бошва.
- Јелена Жакшизова учителка во с. Грацино за у-
чителка во с. Мирено.
- Босилка Георгиева учителка во с. Паликура за
учителка во с. Шивец.

Бр. 424 -13-VIII-1946

Пр. предлог на Окружниот народен одбор —
Штип, а и по потреба на службата за економ во шко-
лото за народни учители во гр. Штип се назначуе Ни-
кола Илиев Палиов, од гр. Штип.

Назначуењето се смета од 1-IX-1946 год. 3, бр. 424

Бр. 422 — 13-VIII-1946

По потреба на службата се ослободуе од дол-
жност Марија Иванова Дуриданова, чиновник во На-
родната библиотека — Скопје и се назначуе за пре-
подавач во I машка гимназија — Скопје.

За чиновник во Народната библиотека се назна-
чуе Душица Рашиковик по маж Петрушевска од гр.
Белград, 3, бр. 423

Министер: Н. Минчев с. р.

316

Во врска со Законот за прогласување на црквата Св. Спас во Скопје за културно-историски споменик одредувам комисијата која ќе изврши превземањето на истата од црквеното раководство во следниот со став:

1. Димче Коцо, директор на Народниот музеј и претседател на комисијата за заштита на културно историските споменици.

2. Никола Мартиновски, директор на художествената школа—Скопје.

Др. Михаил Петрушевски доцент.

Министер Н. Милчев с. р.

По предлог на директорот на Штипската гимназија а во интерес на самата служба се ослободуе од должност Магда Јанкиева, преподавателка во истата гимназија. дат. бр. 426/46.

Согласно нашето писмо бр. 2750 од 14-VI-1946 г. истата преподавателка нема право на заплата за м. јули и август од г. бр. 426/46

По повод подадената молба, а поради тоа што се вресуе од град Штип се ослободуе од должност Никола Марков Петров, служител во Штипската гимназија. 3, Бр. 437/46

По предлог на Окружниот народен одбор — Скопје а поради тоа што во истеклата учебна 45/46 год. не покажале никакви резултати во работата се ослободуат од должност следните лица:

1. Зулфи Казим Алија учител во с. Никуштак — околија Маџари.

2. Селвет Рамадан Казим, учител во с. Никуштак околија Маџари.

3. Лазар Костовски, учител во с. Бродец, околија Маџари по болест.

4. Вера Крстева, учителка во с. Сушица — околија Маџари по болест т. г. согласно наше писмо бр. 2750 од 14-VI-1946 год. бр. 436 — 15-VIII-1946 год.

По повод подадената молба, а поради тоа што сак да го продолжи образованието се ослободуе од должност Атина Томовска, учителка во с. Горно Солње. — Драчевска околија, бр. 431

Истата нема право на заплата за месец јули и август о. г. согласно наше писмо бр. 2750 од 14-VI-1946 год. бр. 431.

Согласно писмото на Окружниот народен одбор — просветен оддел — Штип бр. 959 од 5-VIII-1946 г. се ослободуе од должност Надя Бендовска, учителка во интерес на службата. 3, бр. 420

По повод подадената молба а поради тоа што се вресуе во гр. Зајечар се ослободуе од должност Николина Тлидева, учителка во с. Карбинци — штипска.

Согласно нашето писмо бр. 2750 од 14-VI-1946 год. нема право на заплата за месец јули и август.

По повод подадената молба и бидејќи да нема никакво педагошко образование се ослободуе од должност Драгана Дуткова, учителка во гр. Злетово.

Согласно наше писмо бр. 2750 од 14-VI-1946 год. нема право на заплата за месец јули и август. 3, бр. 435/46.

Бр. 439 — 15-VIII-1946

По предлог на окружниот народен одбор — Битола се ослободуе од должност Милка Тикварова, окружен референт по општо народно просветување во Битола а се назначуе на истата должност Јордан Наневски, досегашен референт по општо народно просветување во гр. Битола.

За градски референт по општо народно просветување во гр. Битола се назначуе Мишо Радосавлевич, преподавател во Битолската гимназија.

ЗАПОВЕД

Бр. 430 од 15-VIII-1946

По предлог на Окружниот народен одбор — Велес се ослободуе од должност Пенка Гилова, чиновник во околинскиот — просветен оддел Велес.

СЕ НАЗНАЧУАТ ЗА УЧИТЕЛИ

1. Ристовски Ристе за учител во с. Ропотово, досегашен учител во с. Брод.

2. Милош Стојановски за учител во с. Кошино, досегашен учител во с. Грешница.

3. Мирко Србиноски за учител во с. Сланско, досегашен учител во с. Модриште.

4. Рамила Видоска за учителка во с. Лагово, досегашна учителка во с. Брод.

5. Ѓуро Писовски, за учител во с. Русјаци, досегашен учител во с. Крушје.

6. Трајан Јосифовски за учител во с. Плясница, досегашен учител во с. Лагово.

7. Златка Серафимовска за учителка во с. Брод, досегашна учителка во с. Брод — битолска околија.

8. Анастасија К. Бахчованџева за учителка во с. Брод, досегашна учителка во с. Лескоец охридска околија.

9. Бидан Николоски за учител во с. Грешница, досегашен учител во с. Кошино.

10. Стеван Милешески за учител во с. Крушје, досегашен учител во с. Брезница.

11. Тихомир Адамчески за учител во с. Белица, досегашен учител во с. Растеш.

12. Александар Стојановски за учител во с. Тополница, досегашен учител во с. Ижиште.

13. Венче Ставчески за учител во с. Модриште, досегашен учител во с. Брес.

14. Ѓоре Ѓурчиноски за учител во с. Сушица, досегашен учител во с. Слатина.

15. Бранко Славковски за учител во с. Љупште, досегашен учител во с. Самоков.

16. Митко Ангеловски за учител во с. Бенче, досегашен учител во с. Љупште.

17. Трајан Стефановски за учител во с. Битово, досегашен учител во с. Рамне.

18. Злате Видевски за учител во с. Растеш, досегашен учител во с. Битово.

19. Румена Ковачева за учителка во с. Борино, досегашна учителка во с. Богородица — околија Гевгелиска.

20. Иван Видовски за учител во с. Јасеново, досегашен учител во с. Врбјани — охридска околија.

21. Иванка Трајкова за учителка во с. Девиц, досегашна учителка во с. Куријата — околија Неготинска.

22. Ратка Поповска за учителка во с. Вир, досегашна учителка во с. Локвица.

23. Драган П. Илиевски за учител во с. Здуње, досегашен учител во с. Малотино — околија Којачка.

24. Ташко Пауноски за учител во с. Г. Манастирец, досегашен учител во с. Стрежево.

25. Магдалена Талеоска за учителка во с. Манастир Св. Богородица, досегашна учителка во с. Жван — Мориовска околија.

Истите имаат право на патни и селибени разн.

По потреба на службата назначувам за референт во Скопскиот округ следните другари:

1. За гостиварска околија, референт за албанските училишта, другариот Идрис Селим, досегашен преодател во вишите одделења во гр. Гостивар;

2. За трите скопски околии, референт за албанските училишта, Енвер Палучи, досегашен референт за албанските училишта во Струшка окол.;

3. За Кумановска околија, референт за албанските училишта, Шинаси Халичи, досегашен учител за гр. Куманово;

4. За Тетовска околија, референт за албанските училишта, Шукри Скандери, досегашен учител во гр. Дебар;

6. За теаречка околија за референт за македонските училишта, Мирко Шурдоски, досегашен преподезапел во тетовската гимназија.

6. За теаречка околија, за референт за албанските училишта, Абдураман Треси, досегашен учител во гр. Тетово.

Истите имаат право на патни и селидбени разности. За 466/46

1. Спасе Димовски за учител во гр. Струга, досегашен учител во гр. Битола.

2. Димче Ковачев за учител во гр. Струга, досегашен учител во гр. Охрид.

3. Енвер П. Мемед за учител во с. Заграчани, досегашен учител во с. Делово — околија прилепска.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Благој Пацовски за учител во с. Кривогаштани, сврш. уч. VII кл. курсис.

2. Адем Г. Салиевски за учител во с. Пресил, сврш. уч. VII кл. курсис.

3. Сани Селим за учител во с. Пресил, сврш. уч. VII кл. курсис.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Канија Али за учителка во с. Наколец, досегашен курсист.

2. Елена С. Стрезовска за учителка во с. Сопотско, сврш. уч. VIII клас курсистка.

3. Антон А. Спиоров за учител во с. Наколец, сврш. уч. II клас учителска школа.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Спио Пантолески за учител во с. Г. Дивјаци, досегашен учител во с. Селце.

2. Стојан Стојановски за учител во с. Кривогаштани, досегашен учител во с. Ново Село.

3. Методи Аневски за учител во с. Обршани, досегашна учителка во с. Врањштица — околија Кичевска.

4. Марија Ачовска за учител во с. Обршани, досегашна учителка во с. Врањштица — околија Кичевска.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Филип Г. Филипов за учител во с. Опелица, сврш. уч. VII кл. курсист.

2. Перо Поповски за учител во с. Требениште, сврш. уч. VII кл. курсист.

3. Угрин Н. Поповски за учител во с. Врбјани, сврш. уч. VII кл. курсист.

4. Благоја Чингоски за учител во с. Врбјани, сврш. уч. VII кл. курсист.

5. Трифун Линоски за учител во с. Плакје, сврш. уч. VII кл. курсист.

6. Георги Малевски за учител во с. Белчишта, сврш. уч. VII кл. курсист.

7. Мижерем Хаки Исид за учител во гр. Охрид, сврш. уч. VII кл. курсист.

8. Јонче Стефановски за учител во гр. Охрид, досегашен учител во гимназијата во истиот град.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Тодор Цветановски за учител во с. Д. Манастирец, досегашен учител во с. Могилец.

2. Ангелина Т. Цветановска за учителка во с. Д. Манастирец, досегашна учителка во с. Могилец.

Со истата заповед назначувам во бродска околија за учители следните другари.

1. Димитрије Велановски за учител во с. Мусиште, сврш. уч. VIII кл. курсист.

2. Радислав Ј. Кочоски за учител во гр. Брод, сврш. уч. VII кл. курсист.

3. Георги Георгиоски за учител во гр. Брод, досегашен прочетник на просветниот оддел — Брод.

4. Вера Стојановска за учителка во с. Могилец, сврш. уч. VI кл. курсиска.

5. Мирко Н. Стојановски за учител во с. Могилец, сврш. уч. VI кл. курсист.

6. Лепосава Панчева за учителка во с. Рамно, сврш. уч. VIII кл. курсиска.

7. Мемедали Ариффи за учител во с. Житоше, сврш. уч. II кл. курсист.

8. Дилавер Халилоси за учител во с. Лажани, курсист.

9. Лубица Спанакова за учителка во с. Стожево, сврш. уч. VIII клас курсиска.

10. Ѓафтир Шакир Кезимоски за учител во с. Борино, сврш. уч. III кл. курсист.

11. Исен Н. Бехтеш за учител во с. Белурчина, сврш. уч. II кл. курсист.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

По потреба на службата преместувам во Битолска околија и град Битола следниите учители:

1. Милица Тодоровска за учителка во село Буково, досегашна учителка во с. Кукурничани.

2. Марија Талеска за учителка во с. Лажан, досегашна учителка во с. Г. Оризани.

3. Марија Симоновска за учителка во с. Олевени, досегашна учителка во с. Гарешево.

4. Петар Кулевски за учител во с. Гавата, досегашен учител во село Буково.

5. Олга Македонска за учителка во село Гавата, досегашна учителка во село Логоварди.

6. Василија Пуплеска за учителка во село Гавата, досегашна учителка во гр. Битола.

7. Крсто Битевски за учител во село Гонеш, досегашен учител во село Скопичар.

8. Цина Кичевец за учител во село Гонеш, досегашен учител во село Буково.

9. Фанија Фили за учителка во село Маловиште, досегашна учителка во гр. Битола.

10. Кирил Граховски за учител во село Могила, досегашен учител во село Лера.

11. Веска Ивановска за учителка во село Г. Оризани, досегашна учителка во село Дедебалци.

12. Васил М. Стојановски за учител во с. Дихово, преподавател во вишите одделенија, досегашен учител во Лавци.

13. Елена Димитровска за учителка во село Врањиндол, досегашна учителка во село Новаци.

14. Ѓорѓи Ташевски за учител во вишите одделенија во село Цапари, досегашниот учител во с. Д. Чарлија.

15. Василка Илиевска за учителка во село Српци, досегашна учителка во село Крклиш.

16. Басил Чипловски за учител во село Зович, досегашен учител во село Бач.

17. Слобода Серафимовска за учителка во село Гнеотино, досегашна учителка во село Брод.

18. Олга Ивановска за учителка во село Мегленци, досегашна учителка во село Логоварди.

19. Нада Миленкова за учителка во село Логоварди, досегашна учителка во село Вович.

20. Цветанка Димитровска за учителка во село Дедебалци, досегашна учителка во село Олевени.

21. Димитар Апостолски за учител во село Дедебалци, досегашен учител во село Могила.

22. Анастасија Станкова за учителка во село Радобор, досегашна учителка во село Цапари.

23. Стрезо Ѓорѓиевски за учител во село Добрушево, досегашен учител во село Мегленци.

24. Воскресенија Ташкова за учителка во село Д. Чарлија, досегашна учителка во село Цапари.

25. Шабан Али Ибраим за учител во село Мусинци, досегашен учител во село Крменица.

26. Низамодин Асим за учител во село Крменица, досегашен учител во село Лажан.

27. Неџип Осман за учител во село Цеметлија, досегашен учител во село Креница.

28. Трајко И. Крстевски за учител во село Брод, досегашен учител во село Нижеполе.

29. Риза Гјура за учител во село Снегово, досегашен учител во село Обедник околија Демир-хисарска.

Истите имаат право на патни и селидбени разноси.

1. Љубомир П. Спосовски за учител во с. Стрежево, досегашен учител во с. Бршиште.

2. Милица Костова за учителка во с. Габадевци, досегашна учителка во с. Црноец.

3. Михаил И. Георгиевски за учител во с. Драгожани, досегашен учител во с. Смилево.

4. Анастасија Апчева за учителка во с. Смилево, досегашна учителка во с. Драгожани.

Со иста заповед назначувам за учители во истата околија следните другари:

1. Лазар А. Шукадовски за учител во с. Брезово, сврш. уч. VIII кл. курсист.

2. Велика Селановска за учителка во с. Зашле, сврш. уч. VII кл. курсистка.

3. Александар Јанакиевски за учител во с. Ново Село, сврш. VII кл. курсист.

Истите немаат право на патни и селидбени разноси.

1. Димитра Пановска за учителка во гр. Битола, бивша учителка.

2. Милица Маслиновска за учителка во гр. Битола, свршена ученичка VIII клас од гр. Битола.

3. Ибраим Сулејмани за учител во гр. Битола, курсист.

4. Вера Шперович за учителка во село Жабјани, свршена уч. VI кл. курсис.

5. Вера Димитрова за учителка во с. Гаваго, сврш. уч. V кл. курсистка.

6. Георги Марковски за учител во с. Живојно, сврш. уч. VI кл. курсис.

7. Борис Андоновски за учител во с. Скопявер, сврш. уч. VIII кл. курсис.

8. Мирко Глигоровски за учител во с. Г. Агларци, сврш. уч. VII кл. курсис.

9. Ремзи Насуфи за учител во с. Трново, сврш. уч. VI кл. курсис.

10. Мухарем Абдуласи за учител во с. Лажец.

11. Велко Петровски за учител во гр. Битола, досегашен референт во мориовска околија.

12. Али Сулејман за учител во с. Кијава, курсист.

13. Ангелина Томи за учителка во с. Кишава.

14. Филип Каваев за учител во гр. Битола, досегашен преподавател во Битолската гимназија.

15. Ристо Лазев за учител во гр. Битола, свршен уч. VIII кл. курсис.

16. Вида Лазева за учителка во гр. Битола, свршена уч. VIII кл. курсистка.

Истите немаат право на патни и селидбени разноси.

Министер Н. Минчев, с. р.

1. Ташко Пецески за учител во град Прилеп, досегашен просветен референт за гр. Прилеп.

2. Славка И. Петрова за учител во с. Галичани, сврш. уч. VIII кл.

3. Милица Мирческа за учителка во с. Клепач, сврш. уч. VII кл.

4. Никола Христовски за учител во Крстев, сврш. уч. VI кл.

5. Ленка Квачковска за учителка во с. Ст. Лагово, сврш. уч. VI клас.

6. Љубица Тодорческа за учителка во с. Стровија, сврш. уч. VII кл.

7. Елена Карекота за учителка во с. Трџица, сврш. VIII клас.

8. Јованка Евтимова за учителка во с. Марул, сврш. уч. VI клас.

9. Вера Димовска за учителка во с. Влково, сврш. VIII клас.

10. Цветанка Ристеска за учителка во с. Дрен. Смолани, сврш. уч. VI клас. курсистка.

11. Шаќа Кел Доразва учителка во с. Црничкиште курсистка.

12. Димитрие Волчески за учител во гр. Прилеп, досегашен преподавател по Прилепска гимназија.

13. Димитар Шербановски за учител во гр. Прилеп, досегашен преподавател во Прилепската гим.

14. Никола Николаевски за учител во гр. Прилеп, досегашен преподавател во Прилепската гимназија.

Истите имаат право на патни и селидбени разноси.

1. Благоја В. Зарков за учител во гр. Битола, досегашен учител во гр. Кавадарци.

2. Савка Б. Заркова за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во гр. Кавадарци.

3. Фанија Г. Димитровска за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во гр. Кавадарци.

4. Ивана Андова за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во гр. Св. Николе.

5. Александра Доневска за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во с. Дихово.

6. Георги Донески за учител во гр. Битола.

7. Геновева Лештарова за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во с. Демир Капија — околија Неготинска.

8. Ирина Марковска за учителка во гр. Битола, досегашна учителка во с. Дедебалци.

9. Коста Николовски за учител во гр. Битола, досегашен учител во с. Гопеш.

10. Наџи Јаџари за учител во с. Гаваго.

11. Томо К. Минески за учител во с. Буково, досегашен учител во с. Гаваго.

12. Огла Стојановска за учителка во с. Буково, досегашна учителка во с. Горно Оризари.

13. Наум Чаќирев за учител во с. Барешани, досегашен учител во с. Драгош.

14. Каљопка Димитровска за учителка во с. Драгош, досегашен учител во с. Добромир.

15. Ксантија Дамева за учителка во с. Кукуречани, досегашна учителка во с. Стругово.

16. Андријана Димитровска за учителка во с. Г. Оризари, досегашна учителка во с. Новаци.

17. Радмила Мишиќ за учителка во с. Дихово, досегашна учителка во с. Горно Агларци.

18. Љуба В. Апческа за учителка во с. Ниже Поле, досегашна учителка во с. Српци.

19. Богдан Перунович за учител во с. Новаци, досегашен учител во с. Маново — околија Мориовска.

20. Абдулхарим Јаџа за учител во с. Креница, досегашен учител во с. Соклари — Велешко.

Истите немаат право на патни и селидбени разноси.

По повод подадената молба се ослободуе од должност Михаил Митов Дуров, прислужник во Гевгелиската гимназија. бр. 432/46

Во Потреба на службата преместувам следните директори:

1. За директор на гимназијата во гр. Куманово другарот Левко Арсов, досегашен директор на гимназијата во гр. Крива Паланка.

2. За директор на гимназијата во гр. Тетово другарот Благој Георгиев, досегашен директор на гимназијата во гр. Куманово.

3. За директор на гимназијата во гр. Гевгелија другарот Јован Мојсовски, досегашен директор на гимназијата во гр. Тетово.

4. За директор на гимназијата во гр. Берово другарот Анастас Ташков, досегашен директор во гимназијата во гр. Кочани.

5. За директор во гимназијата во гр. Струмица другарот Димитар Алексосв, досегашен директор на гимназијата во гр. Берзovo.

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

Бр. 461 - 31 - VIII - 1946 г.

По потреба на службата назначувам за Директори на гимназиите следните лица:

1. За директор на гимназијата I женска во Скопје, другарот Павле Дејскалов, досегашен преподавател на истата гимназија.

2. За директор на гимназијата во гр. Крива Паланка, другарот Илија Келкосев, досегашен преподавател на I женска гимназија — Скопје.

3. За директор на гимназијата во Кратово, другарот Јосиф Јосифовски, досегашен преподавател на I машка гимназија.

4. За директор на гимназијата Кочани, другарката Блага Андонова, досегашна преподавателка во истата гимназија.

5. За директор на гимназијата во Ридовиш, другарот Кирил Смичковски, досегашен преподавател во прилепската гимназија.

6. За директор на гимназијата во Неготино, другарот Борис Талески, досегашен, преподавател во прилепската гимназија.

7. За директор на гимназијата во гр. Прилеп, другарот Спасител Куљан, досегашен преподавател во охридската гимназија.

8. За директор на гимназијата во Охрид, другарот Јово Милески, досегашен преподавател во битолската гимназија.

9. За директор на гимназијата во Царево Село, другарот Трајко Долев, досегашен преподавател во штипската гимназија.

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

Бр. 462 - 31 - VIII - 1946 г.

По потреба на службата преместувам во вичевска околина следните учители:

1. Александар Смугрески за учител во с. Брањештица, досегашен учител во с. Обращани-крушевска околина.

2. Магдалена Тутенкова за учителка во с. Тојмиште, досегашна учителка во с. Црвена Вода-охридско.

3. Азали А. Расим за учител во с. Јагол Доленци, досегашен учител во с. Србица.

4. Александар Подоровски за учител во с. Митинци, досегашен учител во с. Јагол Доленци.

5. Иван Крстоски за учител во с. Милинци, досегашен учител во с. Цер.

6. Скандери Ејуза за учител во с. Србица, досегашен учител во с. Црвинци.

7. Хасан Абедин за учител во с. Грешница, досегашен учител во с. Туши.

8. Ешрев Доко за учител во с. Црвци, досегашен учител во с. Србица.

9. Георги Георгиоски за учител во с. Кнежино, досегашен учител во с. Свињишта.

10. Катерина Бопоевска за учителка во с. Иванчишта, досегашна учителка во с. Добреноец.

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

Бр. 511 од 31 - VIII - 1946 год.

1. Ристо Каев за учител во гр. Гевгелија
2. Бранко Ортакосв, за учител во с. Богородица
3. Зора Х. Василева за учител во с. Богданци.
4. Захир Х. Митов за учител во с. Негорци.
5. Глигор А. Ризински, за учител во с. Смоквоца.
6. Горги Смокварски, за учител во с. Смоквица.
7. Горги Делчев за учител во с. Миравци.
8. Јован Жилианов, за учител во с. Миравци.
9. Зора Р. Стефановска, за учител во с. Давидово.

10. Мара Петрова за учителка во с. Каванецик.

11. Димитар Млиевски за учител во с. Серменик.

12. Милка Манолова за учителка во с. Серменик.

13. Божидар Јехчески за учител во с. Петрово.

14. Владанка Стикова за учителка во с. Горничев.

15. Милица Мојсова за учителка во гр. Гевгелија.

1. Благојка Н. Николовска, Зарзова за учителка во гр. Велес.

2. Хаки Исмаил за учител во гр. Велес.

3. Марија Б. Андова, за за учителка во гр. Велес.

4. Методија Панов за учител во гр. Велес.

5. Менка Димова за учителка во гр. Велес.

6. Зора П. Симонова за учителка во гр. Велес.

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

1. Раде И. Наумовски, за учител во с. Мечкуевци.

2. Благој Г. Јанев, заучител во с. Мало Прилиште.

3. Ратка Пешевска за учителка во с. Кнеже.

4. Димитар Индовски за учител во с. Колицко.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

1. Горги А. Бадев за учител во гр. Кавадар.

2. Трајко Атанасосв, за учител во с. Страмашево.

3. Мила П. Дублова заучителка во с. Сирково.

4. Нада Б. Дублова за учителка во с. Глишич.

5. Акија Алиов Пиштолов за учител во с. Росоман.

Истите немаат право на патни и селидбени разности.

По повод подадената молба поради тоа што сѐка да цр продолжи образованието се ОСЛОБОДУЕ од должност Симеон Крстев Лешков, учител во (Г. Соње

Истиот нема право на заплата за М. Јули и август с. л. согласно наше писмо 2750 од 14 — IV-1946 год Зап. бр. 429

По потреба на службата преместувам следните лица:

1. Васил Ц. Дучев за учител во гр. Валандово учител во с. Јосифово — околина валандовска.

2. Марија Кишеска за учителка во гр. Валандово учителка од гр. Битола.

3. Коце Н. Попов, за учител во с. Градец-околина Валандовска, учител во с. Мрзен — околина кавадарска.

4. Ставо Нешков за учител во с. Марвинци — околина Валандовска, учител во с. Чемерско — околина Кавадарска;

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

По потреба на службата се назначува за учителка во с. Богданци Јованка Брчевски, досегашна учителка во Народна Република Србија.

По потреба на службата а по нивна молба се преместуат во Неготинска околина следните учители:

1. Марија Иванова за учителка во гр. Неготино, учителка во с. Тимњаник.

Со истата заповед се назначуваат за учители во Негопинска околина следните учители:

1. Младен Динич за учител во с. Војшаници во Н. Р. Србија

По потреба на службата преместувам во Демир-Хисарска околина следните лица:

1. Спиро Драговски за учител во село Церове, досегашен учител во село Единаково.

2. Вера Петровска за учителка во село Лопатица, досегашна учителка во село Српципаша.

3. Аница Франц Зоре за учителка во село Слоештица, досегашна учителка во село Маловиште.

4. Крсте Балезалковски за учител во село Единаковски, досегашен учител во село Врзово.

5. Ваца Ножева за учителка во село Боишта до ишта, досегашна учителка во село Клисура неготињска околија.

6. Павлина Квачковска за учителка во село Боишта досегашна учителка во село Трново Битола околија.

7. Хамзи Хенвер за учител во село Обедник досегашен учител во село Пресли Крушовска Околија.

8. Мирослава Фидановска за учителка во село Светат, досегашна учителка во село Српци-Паша.

9. Василка Ивановска за учителка во село Сопотница, досегашна учителка во село Крушово.

10. Наталија Иванова за учителка во село Српци досегашна учителка во село Церово.

11. Петар Ристовски за учител во с. Српци досегашен учител во село Горно-Дупени, околија рењска.

12. Владо Млјавски за учител во село Храстоица, досегашен учител во село Горно-Дупени, Околија Рењска.

13. Даница Цветковска, за учителка во с. Црнелец, досегашен учител во село Света.

14. Костадин Наџевски за учител во с. Смигеве досегашен учител во село Габаласци.

15. Велјан Поповски за учител во село Жван досегашен учител во село Растоица.

16. Лазар Ангеловски за учител во село Слепче досегашен учител во село Смилево.

17. Мара Гавова за учителка во село Стругово, досегашна учителка во село Царево Село.

18. Загорка Вечеркович за учителка во село Базерани, досегашна учителка во село Варешани.

Истите имаат право на патни и селидбени разности.

Бр. 485 од 31 - VIII - 1946 г.

Се ослободуе од учителка должност Вера Солева учителка во с. Сирково, кавадарска околија поради слабото и недостојно држање, а во интерес на службата.

Ослободуењето се смета од денот на соопштуењето.

Зап. 451

Прв предлог на велешкиот окружен народен одбор се ослободуе од должност Никола Караџанов, досегашен референт по општо народно првоветуење за гевгелиска околија а на негово место се назначуе Киро Роглев, учител во гр. Кавадарци. З. бр. 421

Према даденото согласно на претседателството на владата, другарот Методи Соколовски досегашен директор во прилепската гимназија се назначуе за началник на Одделението за школото при Министарството на просветата.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

Судски огласи

ОБЈАВЛЕНИЕ

Се покануе лицето Драгомир Д. Тошкиќ, од гр. Белград, да се јави во Околискиот народен суд во гр. Прилеп, во рок од три месеци од публикацијата на ова објавление, за давање наследничка изјава по оставинскиот предмет О. бр. 35/946 година на пок. Тошески Д. Милан, од гр. Прилеп.

Во противен случај оставината ќе се распраи во негово отсуствие.

Прилепскиот околиски народен суд О. бр. 35/46

Разни огласи

Мензата на чиновниците при Министерствата на Н.Р. Македонија

Со ова се покануе сите должници и повереници на мензата да сите задолженија односно барања ги пријават во рок од 15 дена од денот на објавуењето на овој оглас, бидејќи мензата се ликвидуе во ликвидација.

Заинтересираните да се јават во Реконис менза 1 (при Рајна).

Од Ликвидациониот одбор 58 — 1 — 1

ОГЛАС

На основание додденото позволително од Околискиот народен одбор Маџари Бр. 9 од 20 II 1946 год. да имам угостителско претпријатие крчма и селски дуќан во с. Аџватовци околија Маџарска округ Скопски под фирмата:

Геле Петров Крстевски.

Фирмата ќе ја подпишуам и задолжуам сам.

Ова го давам во јавност на основание § 5 Законот за трговските претпријатија.

2. септември 1946 год.

Подпис:

Геле Петров Крстевски

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Геле Петров Крстевски, крчмар од с. Аџватовци, околија Маџарска, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кои му се од судот прочете, го признава за свои и истиот сворачно подпиша.

Такса по Тар. бр. бр. 29, 31 и 37 од Зак. С. Такс, во таксени марки од Динара: 330 уништени на оригиналот и доприносна такса од динара 39 — Триесет и девет заведена во дневник на бр. 929/46 год.

Окружен суд Скопје, 2. IX. годФЈ, бр. 16/46 75—1—1

На основание Овластителното на Градокиот народен одбор во Скопје, оддел за трговија индустрија и снабдуење бр. 15386/IV-1946 год. сум отворил во град Скопје трговија со:

„Колонијално-баќалска и деликатесна стока“ на ситно, која ќе ја водам под фирмата:

„МАРИЈА БОГДАН АНГЕЛОВСКА“

Фирмата ќе ја задолжуам и подпишуам сама.

Ова објавувам на основание § 5 од Трговскиот закон.

Во гр. Скопје, 3 септември 1946 год.

Ќе подпишуам:

Ангеловска Марија

Окружниот суд Скопје, тврди, дека Марија Б. Ангелова, трговец од гр. Скопје, посредно позната на судот, содржанието на овој оглас кој и се од судот прочете, го признава во целост за свои и истиот сворачно подпиша.

Такса по Тар. бр. бр. 19, 29, 39, 31 и 41 од Зак. С. так, собрана во таксени маржи, од која 172.50 динари уништени на оригиналот и доприносна такса Дин. 21 — дваесет и еден зведена во дневник на бр. 950/46.

Окружен суд во Скопје, 5. IX, 1946 год. ФИ. бр. 26/46 год. 71—1—1

ОГЛАС

На основание позволителното од Околинскиот народен одбор Маџари Бр. 10 од 22 II 1946 год. да има угостителско предприятие крчмарски во Бунарџик околината Маџари округ скопски под фирмата:

Цветан Христов Златанов

Фирмата ќе ја подпишувам и задолжувам сам

Оваа го давам во јавност на основание § 5 од Законот за трговските предприятия.

2 септември 1946 год

Скопје

Подпис:
Цв. Златанов

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Цветан Христов Златанов, крчмар од с. Бунарџик, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочете, во целост го признава за свој и на истиот сложи сверачно сиот подпис.

Такса по Тар. бр. бр. 29, 31 и 37 од Зак. С. Т. во Динари: 330 — трста тридесет уништен во таксени маржи на оригиналот и Динари 39 — тридесет и девет допринос во дневник на бр. 925.46 година.

Окружен суд Скопје, 2 IX 1946 год. ФИ бр. 14.46 година. 64 1—1

СТОПАНСКИ ВЕСТИ НА

МАКЕДОНСКАТА СТОПАНСКА БАНКА

Положение за 31 јули 1946 година

Активна:

Готови пари во касата — — — —	Дин. 46.978.901—
На Жиро сметка при Нар банка — — — —	Дин. 32.296.940—
На чекова с-ка при Пошт. Штед. — — — —	Дин. 5.422.291—
Заеми по текушти с-ки — — — —	Дин. 666.656.736—
Заеми по менџи (сесконт) — — — —	Дин. 1.564.700—
Разна друга актива — — — —	Дин. 10.271.047—

Се Дин. 763.190.615.—

Пасива:

Главница — — — — —	Дин. 10.000.000.—
Резерва — — — — —	Дин. 209.879.—
Задолженија а виста — — — —	Дин. 522.575.674.—
Кредитери — — — — —	Дин. 181.098.612.—
Разна друга пасива — — — —	Дин. 39.306.450.—

Се Дин. 763.190.615.—

Лихвен процент:

Влогови по текушта сметка виста 1%	
Влогови по текушта сметка врзани со срок 11/2	
— — — — —	— 3%
Влогови по спест. книшка а виста 2%	
Влогови по спест. книшка врзани со срок 21/ 4%	
Заеми 4 — 7%	бр. 65 — 1— 1

ПОКАНА ДО ОСИГУРАНИЦИТЕ ОД:

Кроација осигурителна задруга по трг. зак.
Лунав осигурително д.д.
Уединено осигурително д.д.
Јадранско осигурително друштво
Асикурациони генерали.
Савез напреткових задруга,
Задруга хрватског радише,
Бечко градско опште узајамно осигуравајучи за вод
кои живееле во Македонија која е била под бугарска окупација, а на кои им се осигурањата префрлени на некое окупаторско осигурително предприятие да се за своја полза пријават на Државниот

осигурителен Завод, Дирекција за Македонија во Скопје, своите животни осигурања.

Во пријавата да се дадат следните сведенија:

1) Осигурително предприятие при кое е бил осигуреникот преди војната осигуран (матично осигурително предприятие)

2) Осигурително предприятие на кое е во текот на окупацијата негово осигурање префрлено односно во кое предприятие е во текот на окупацијата плаќена премијата (окупаторско осигурително предприятие)

3) Број на полицата,

4) Презиме и име на осигуреникот,

5) Точна адреса на осигуреникот.

Исто така има да се пријават **КОРИСНИЦИТЕ** од оние на окупаторските предприятия префрлени полици, кои се за време на окупацијата или после доспели за исплата поради смртни случаи или доживување а окупаторското осигурително предприятие не е извршило исплата. Во таков случај оваа околност во пријавата има нарочно да се истакне.

Овој осигуреник или корисник, кој нема да се јави на оваа покана до заклучно 30 септември о.г. за своето осигурање не ќе може да се користи со бенефициите на Законот за валоризацијата, а сити ќе може да остваруе било која права од своето осигурање, до дека не се соберат на основание на пријавата податоци и не превземат мерки за установување на долговите на окупаторските осигурителни предприятия.

Државен осигурителен завод

Пошт. фах 20

Дирекција за Македонија

Скопје 20 август 1946 год.

57 1 — 1

Одделение за интерпретаци работи при Окружниот Народен одбор-Скопје, на основание на Зак. за здруженијата и Зак. за таксите донесе

РЕШЕНИЕ

Се одобруе спрема поднесените Правила и програмата основување и работа на Левичко-стрелачко друштво за град Куманово и околината, со седиште во Куманово со делатност на подрачието на гр. Куманово и ок. кумановска.

Од Оддел. за внатр. работи при Окр. Н. одбор Скопје, бр. 416

ОГЛАС

На основание овластителното издадено од Околинскиот народен одбор во Крива Паланка за отворање на „Крчмарско предприятие“ по име:

„Крчмарско предприятие“ Милан К. Велинов

Предприятието ќе го водам, представувам, задолжувам и потпишувам

Ова го давам во јавност согласно § 5 од Законот за трговските предприятия.

гр. Скопје, 11 септември 1946 год.

М. Велинов

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека, Милан К. Велинов, крчмар од Крива Паланка, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочете го признава за свој и сверачно го подписа.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од 172.50 динари уништена на оригиналот и доприносна Зак. С. Так, собрана во таксени маржи, од која такса 21 — дваесет и еден динар зведена во дневник на бр. 1000/46 година.

Окружен суд во Скопје, 11 IX 1946 година. 67 1-1

ОГЛАС

На основание овластителното издадено ми од Градскиот народен одбор — оддел трговија, индустрија и снабдување во Скопје, бр. 8764 од 2 V 1946 година сум отворил трговско ситничарско претпријатие согласно § 125 (2) од законот за претпријатијата во Скопје, кое ќе го водам под фирмата:

Арсо Н. Поповски

Фирмата ќе ја потпишувам и задолжувам сам.

Ова го давам во јавност согласно § 5 од Законот за трговските претпријатија.

Ќе потпишувам:
Арсо Поповски

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Арсо Н. Поповски, трговец од Скопје, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас, кој му се од судот прочете, го признава за свој и истиот своерачно го подпиша.

Такса по тар. бр. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од Зак. С. Так. собрана во таксени марки, од којашто 172,50 динари уништена на оригиналот и доприносна такса 21 — дваесет и еден динар заведена во дневник бр. /46 год.

Окружен суд — Скопје 6 IX 1946 година ФИ бр. 66 1—1

4 септември 1946 год. Скопје

ОГЛАС

На основание овластителното ми издадено од Градскиот народен одбор — Оддел трговија индустрија и снабдување во Скопје Број 6688 од 22 VIII 1945 година, сум отворил ситничарско претпријатие во Скопје кое ќе го водам под фирмата:

Андреја А. Јаковчевски

Фирмата сам ќе ја потпишувам и задолжувам.

Ќе потпишувам

Ова давам на обзнание

Андреја А. Јаковчевски

Окружниот суд во Скопје тврди да Андреја А. Јаковчевски трговец од Скопје, содржанието на овој оглас кој му се од страна на судот прочете, го признава за свој и на истиот сложи своерачен потпис.

Такса по Тар. бр бр 31 37 и 41 од Зак С Так во Динара: 165-сто шеесет и пет уништена во таксени марки на оригиналот и доприносна такса од 20 дваесет динара — уведена во дневник на бр. 894/46 год

Окружен суд 63 — 1 — 1

ОГЛАС

На основание овластителното ми издадено од Градскиот народен одбор — оддел трговија индустрија и снабдување во Скопје Бр. 2371 од 4 II 1946 год. отворил сум кинкалериска-галантерешко и парфумерско претпријатие на ситно во Скопје кое ќе го водам под фирмата:

Славчо Н. Тупарев

Фирмата сам ќе ја потпишувам и задолжувам.

Ова го давам на обзнание.

Ќе потпишувам
С. Тупарев

Окружниот суд во Скопје, тврди дека Славчо Н. Тупарев трговец од Скопје, лично познат на судот содржанието на овој оглас кај му се од страна на судот прочита го признава за свој и на истиот сложи своерачен потпис.

Такса по Тар. бр. 19, 29, 30, 31, 37 и 41 од З С Т во Динара: 157,50 уништени во таксени марки на оригиналот и динари: 22 дваесет и два заведени во дневник на бр. 911/46

Окружен суд. 62 — 1—1

О Г Л А С

На основанне овластителното бр. 5759/1945 год од 21 јули 1945 г. на Градскиот Народен одбор-Скопје

на ул. 374 бр. 20 отвори трговско претпријатие—трговија со бакалски стоки на ситно.

Претпријатието се води под името:

Бакалница на Зечо Джима Калач:

Претпријатието сам го потпишувам, преставувам и задолжувам.

Ова го давам во јавност на основание § 5 од Законот за претпријатијата.

Зечо Дж. Калач

Окружниот суд — Скопје тврди дека Зечо Джима Калач трговец од Скопје, лично познат на судот содржанието на овој оглас кој му се прочете од судот го признава во целост за свој и на истиот сложи своерачно потпис.

Такса по Тар. бр 29 31 и 37 од Зак С Так во таксени марки од Динара 21-двадесет и еден заведе на во дневникот бр. 935/46 61 — 1 — 1

ОГЛАС

На основание овластителното издадено од Градскиот народен одбор во Скопје, оддел за трговија и снабдување бр. 9947/IV-600 од 1945 год. сум отворил во град Скопје трговија со:

„Колонијално бакалска стока“ на ситно, која ќе ја водам под фирмата:

Васил И. Нетков.

Фирмата ќе ја задолжувам и потпишувам лично.

Ова објавувам на основание § 5 од Трговскиот Закон.

Скопје, 5. IX. 1946 год.

Ќе потпишувам:

Васил Илиев Нетков

Окружниот суд во Скопје, тврди, дека Васил И. Нетков, трговец од Скопје, посредно познат на судот, содржанието на овој оглас кој му се од судот прочете го признава во целост за свој и на истиот сложи своерачен потпис.

Такси по Тар. бр. 29, 31, 37 од Зак. за такси во такс. марки од динар 21 заведени во дневникот бр. 146.

Одделението на внатрешните работи при Окружниот народен одбор Скопје, на основание Зак. за здруженија и Зак. за таксите донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се одобруе према поднесените правила и програма, основување и работа на ковачко-стрелачко друштво за гр. Крива Паланка и околија со седиште во гр. Крива Паланка со делатност на подрачието на Крива Паланка и околија.

Од Одделението за внатрешни работи при Окружниот народен одбор Скопје Бр. 6810 од 3.VIII-1946 год. Скопје 3. бр. 415.

Мали огласи

Изгубената легитимација за снабдување бр. 27415 на Љубица Христовска, се огласуе за невалидна. 845

Пријавна погврда на Диониси Алексиевски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна.

Изгубените: книшка „К“, купон „Г“ и членска синдикална книшка на Стојан Атанасов, се огласуат за невалидни. 847

Легитимација за снабдување бр. 68799 на Иван Сековски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 848

Легитимација за снабдување бр. 68799 на Иван Сековски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 848

Изгубените: книшка „К“ лична карта купон „Г“ и легитимација за снабдување на Дача Панева од Скопје се огласуат за невалидни. 849

Изгубените купони „Г“ на Стеван Попович и Љубинка Донич, ги огласуам за невалидни. Љубинка Донич 850

Изгубениот купон „Р-2“ на Адем Мемед од Скопје, се огласуе за невалиден. 851

Изгубениот купон „Р-1“ на Даут Асеновски од Скопје, се огласуе за невалиден. 852

Изгубениот купон „Г“ на Атанас Михајловски, се огласуе за невалиден. 853

Легитимација за снабдување и купон „Г“ на Иван Серафимовски од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни. 854

Изгубената пријава на Хамид Цеманл Седиков од Скопје, се огласуе за невалидна. 855

Купони „Г“ на: Зејнула, Зулфија, Акиф, Азие, Демир и Метие — Идриз, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Зејнула Идриз 856

Лична карта, книшка „К“ пријавна потврда и легитимација за снабдување на Фаик Даил и легитимација за снабдување на Адем Даил од Скопје, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Фаик Даил. 857

Изгубената книшка „К“ на Мустафа Каџие од Скопје, се огласуе за невалидна. 858

Изгубената книшка „К“ бр. 08807 на Јордан Гого Настевски од Скопје, се огласуе за невалидна. 859

Изгубената книшка „К“ 08902 на Петар П. Пендаровски од Скопје, се огласуе за невалидна. 860

Легитимација за снабдување на Мишо и Роса-Коцеви, се изгубени и ги огласуам за невалидни. Мишо Коцев. 861

Пријава на Цветан Гудумановски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 862

Изгубените: Уверење за демобилизација, куќен лист, пријавна потврда, купон „Г“, легитимација за снабдување, книшка „К“ на Божин Нојов Илиев и пријавна потврда на Љупа Илиева, ги огласуам за невалидни. Божин Илиев. 863

Пријавна потврда на Трифун А. Трповски, е изгубена и се огласуе за невалидна. 864

Војна книшка бр. 259539 на име Стојанович Среќко е изгубена и се прогласуе за невалидна. 865

Изгубените: лична карта, потврда на 700.000 динари, потврда на 500.000 динари и други документи на Стојмен Петков од с. Мршево, околина маџарска, се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Р1“ на Атанас Станкович од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубениот купон „Р2“ на Слободанка Спасова од Скопје, се огласуе за невалиден.

Изгубените: купони „Г“ на Думан, Миланин Драго — Николовски, купон „Д1“ на Македонка Николова и купон „Д2“ на Цвета Николова од Скопје, ги огласуам за невалидни.

Изгубената привремена дозвола на Тимо Трајков од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената објава за патување на Стојан Каранфиловски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената книшка „К“ на Зијадин Камилевски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената пријавна потврда на Цвета Серафимова од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената пријава на Десанка Спицова од Куманово, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување бр. 48562 на Симон Угриновски од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените: легитимација за снабдување бр. 75125, купон „Г“ и потврда за сменување на купон, наиме Муса Сарачин од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубената книшка „К“ на Георги Ивановски од Скопје се огласуе за невалидна.

Изгубените: книшка „К“ на Хајдер Ибраин и легитимација за снабдување бр. 51839, 51833, 51834, 51836 на Ветон, Ајрие, Надиде, Шукури и Наџие — Ибраин, ги огласуам за невалидни. — Хајдер Ибраин.

Изгубената пријавна потврда на Бекир Зуборов од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубената легитимација за снабдување на Јелица Дуковска од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените купони „Р1“ на Илија и Кирил Поповски од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Кирил Поповски.

Изгубените купони: „Г“ на Данаило и Кумрија Зафировски, купон „Р1“ на Алекса Зафировски ги огласуам невалидни. — Алекса Зафировски.

Изгубената шоферска исправа на Љубомир Николов од Скопје, се огласуе за невалидна.

Изгубените легитимации за снабдување на Таире, Умер, Урфет, Гилсим. — Муртезанови од Скопје, ги огласуам за невалидни. — Урфет Муртезан.

Војна книшка бр. 119577 на Стаменкович Злате е изгубена и се огласуе за невалидна. 1100

Изгубената војна книшка бр. 261078 на Живоин Радованович, се огласуе за невалидна. 1101

Изгубената војна книшка бр. 134036 на Лалиќ Александар, се огласуе за невалидна. 1102

Изгубената војна книшка бр. 609821 на Цветан Дезидовски се огласуе за невалидна. 1103

Изгубената војна книшка бр. 345667 на Симеонovski Цветанов Димитрие се огласуе за невалидна. 1104

Инвалидско уверење бр. 926, членска инвалидска карта, синдикална книшка, војна книшка издадена на 3.X.45 год. од Штабот на 48 дивизија, 2 болнични уверења и лична акрета на име Нацип Куртишев од Скопје, се изгубени и се огласуат за невалидни. 1105

Изгубената војна книшка бр. 346437 на Стојан Костовски војник при Ауто-батаљон на V армија, се огласуе за невалидна. 1106

Војна книшка бр. 900281 на Зафировски Алекса, се огласуе за невалидна. 1107

Изгубената војна книшка бр. 363068 на Георги Георгиевски, се огласуе за невалидна. 1108

Изгубената војна книшка бр. 359233 на Трајко Г. Стојановски, се огласуе за невалидна.

Изгубената уверења за демобилизација на Алитовски Јакуб и Мамутович Садик, се огласуат за невалидни. 1110

Изгубените: Инвалидско уверење бр. 1064 издадено од инвалидската секција Скопје на 25.III.1946 год. и војна книшка на Цуцулевски Михаило Георгиев, се огласуат за невалидни. 1111

Војна книшка бр. 426271 на Миланич Јован, се огласуе за невалидна. 1112

Војна книшка бр. 199370 на Спасич Петруш Стојан, се огласуе за невалидна. 1113

Војна книшка бр. 387754 на Керич Живко, се огласуе за невалидна. 1114

Војна книшка бр. 451279 на Овчин Шефик, се огласуе за невалидна. 1115

Огласуам за невалидни: војна легитимација бр. 8004 издадена од Комагда места — Дебар и Свидетелство за завршен пилотски курс бр. 1759 издадено од I пилотски школски тук Ландратошки Стефан Ѓеорѓие, дипломиран пилот. 1116

Платна книшка издадена од VIII П. А. бригада на IV армија сер. Р. Г. бр. 83789, ја огласуам за невалидна. Гостович Миле. 1117

Платна книшка издадена од II стрелачка бригада 48 дивизија Сер. III бр. 21308, ја огласуам за невалидна. Маџор Раде Попович. 1118

Војна книшка бр. 359233 на Трајко Георѓиев Стојаноски, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1119

Војна книшка бр. 118930 и платна книшка бр. 80866 на Бранко Гурев Вукчевич и набавна книшка од војно набављачка филијала—Скопје бр. 75 на капетан Живко Ст. Јовановски. 1120

Изгубената војна книшка на Стоиљкович Станков Сретен—поручник во II бригада противтенковска чета 24 дивизија, се огласуе за невалидна. 1121

Изгубената војна книшка бр. 178721 на Славко Каракировски, се огласуе за невалидна. 1122

Изгубените: војна книшка бр. 11393 и шеферска легитимација на Михајлович Властимир, се огласуат за невалидни. 1123

Изгубената набављачка официрска книшка бр. 928 на Георѓи Коцев Пичев, се огласуе за невалидна. 1124

Изгубените: војна легитимација бр. 246511, Решение персонално пов. бр. 1220 и Уверение бр. 1708,46. издадено од Штабот на Ауто—баталјон—V армија на Методи Демниевски, се огласуат за невалидни. 1125

Уверение за демобилизација на Јован Цветковски од Скопје, се огласуе за невалидно. 1126

Изгубеното училишно свидетелство за завршен III клас бр. 32 на Драга Дамева Митрева од Битола, се огласуе за невалидно. 1138

Изгубено зрелосно свидетелство бр. 12/28 мај 1944 год. на Лазар Лазаров се огласуе за невалидно. 1139

Изгубените: лична карта, книшка „К“, легитимација за снабдување, и купон „Г“ на Невена Спирова Давидова од Скопје, се огласуат за невалидни. 1140

Изгубената легитимација за снабдување на Занка Костова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1141

Изгубената книшка „К“ на Азим Аслановски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1142

Изгубеното свидетелство за завршен VII гимназијален клас на Видоје Давидовски од Скопје, се огласуе за невалидно. 1143

Изгубеното свидетелство за завршен гимназијален клас на Љиљана Куссва од Скопје, се огласуе за невалидно. 1144

Изгубената пријава на Катарина Чичева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1145

Изгубениот печат со следниот текст: „Местен народен одбор с. Држилово, околија др. чевска“, е изгубен и се огласуе за невалиден. 1146

Изгубената книшка „К“ на Атире Керим од Скопје се огласуе за невалидна. 1147

Изгубената пријавна потврда на Нури Исмаил Абдулов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1148

Изгубената патна објава на Милица Јанкович, се огласуе за невалидна. 1149

Изгубената книшка за декларирање на свиња, на име Велко Димитровски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1150

Изгубениот куќен список на име Гашо Тодоровски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1151

Изгубените: лична карта, синдикална книшка, пријавна потврда, фронтова карта и патна објава на Махмут Омераѓич и фронтовска Карта на Ема Омераѓич од Скопје, ги огласуам за невалидни. 1152
Махмут Омераѓич

Изгубеното свидетелство за завршен VIII клас на Иванка Пецева од Скопје, се огласуе за невалидно. 1153

Изгубената снабдителна легитимација бр. 49941 Иванка Пецева од Скопје, се огласуе за невалидно. 1154

Изгубената пријава и купон „Г“ на Иљаз, Мустафа, Несимбе, Рафиз, Цемиле, Екрем и Елвер—Иљаз, од Скопје, ги огласуам за невалидни. 1155
Иљаз Мустафа

Книшка „К“ на Љубомир Миџиќ од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1156

Пријавна потврда на Киро Луврадовски, се огласуе за невалидна. 1179

Изгубените купони на Стеван Георѓиевски и Влашки од Скопје, се огласуат за невалидни.

Изгубениот купон „Г“ на Стојан Глигорос Мара Накеска од Прилеп, ги огласуам за невалидни јален клас, на Драгољуб Б. Богдановски од Скопје, Стеван Георѓиевски. 1178

Изгубената пријавна потврда на Стојко Данилов Илиев од Скопје, се огласуе за невалидна. 1180

Изгубените купони „Г“ на Шабан, Нурди, Рукие, Раџиќ и Зејнеп — Сулејман се огласуат за невалидни, Шабан Сулејман. 1181

Куќен лист на Зејнол Таиров од Скопје, се огласуе за невалиден. 1182

Изгубената легитимација за снабдување бр. 06396 на Пандора Илиева Саздова, се огласуе за невалиден. 1183

Изгубените купони „Г“ на Павле и Анка — Сабо и „Д—1“ на Крсто Сабо, ги огласуам за невалидни, Павле Сабо. 1184

- Изгубениот купон „Г“ на Марија Стефановска од Скопје, се огласуе за невалиден. 1185
- Изгубените: купон: „Р—2“ на Тодорка, купони „Г“ на Ивањка и Милка и купон „Д—2“ на Бранислав Илиев од Скопје, ги огласувам за невалидни Миља Илиевска. 1186
- Изгубените купони „Г“ на Кјамил, Кјамиле, Шукрие и Барие — Зекир Демир и купони „Д—2“ на Рамиз и Кјамил — Зекир Демир, ги огласувам за невалидни Кјамил Зекир Демир. 1187
- Кукен лист на Фанија Чилева од Скопје, се огласуе за невалиден. 1188
- Изгубената книшка „К“ на Јусуф Мамуд Бекиров од Скопје, се огласуе за невалидна. 1189
- Изгубените легитимации за снабдување бр. 52460, 52459, 52458, 52456, 52955, 69910, 52458 на Реџеп, Назмија, Нимет, Абдула, Неџмие, Исмет, Палимет — Реџекови, ги огласувам за невалидни Реџеп Дервиш Мамут. 1190
- Изгубената книшка „К“ на Чамил Абдула — Асанов и купони „Г“ на Чамил и Аница — Асанови, ги огласувам за невалидни Чамил Абдула Асанов 1191
- Изгубената книшка „К“ на Благоја Николовски и легитимација за снабдување на Блага и Милка Николовски од Скопје, е огласуат за невалидни 1192
- Изгубените војни документи, купони „Г“ на Мурат, Шасине, Абедин, Фарие и Рамадан Мусеинови од Скопје, ги огласувам за невалидни. Мурат Мусеинов. 1193
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 4599 на Таире Јашарова од Скопје, се огласуе за невалидна 1194
- Селзудин Зекир Емин се иселуе за Турција, сите на кои должи да се јават во рок од 15 дена. 1195
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 28392 на Марија Личова Лазарова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1196
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 13517 и купон „Г“ на Бедри Бедрих од Скопје се огласуат за невалидни. 1197
- Изгубената книшка „К“ на Хенријета Августовска, се огласуе за невалидна. 1198
- Изгубените купони „Р—1“ на Дуковски Митрев Јован и Дуковски Горев Митре, ги огласувам за невалидни, Дуковски Јован. 1199
- Изгубениот купон „Д—1“ на Љубица Коцева, се огласуе за невалиден. 1200
- Изгубените купони „Р—2“ и „Д—2“ на Панде и Владимир — Поповски, се огласуат за невалидни 1201
- Пријава на Крсте В. Божинов од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1202
- Изгубената книшка „К“ бр. 16170 на Миле Хлистовски од Скопје се огласуе за невалидна 1203
- Изгубената пријава на Вера Зарова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1204
- Војна легитимација и лична карта на Нохи Салип Абдил од с. Студеничани — драчовско, се изгубени и се огласуат за невалидни. 1205
- Лична карта на Абедин Адемов, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1206
- Книшка „К“ на Благо Јовчев Трпков од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1207
- Кукен лист на Иван Ивановски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1208
- Изгубениот купон „Р—1“ на Александар Г. Николовски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1209
- Изгубениот кукен лист на Милан Крстич од Скопје, се огласуе за невалиден. 1210
- Изгубените: легитимација за снабдување и купон „Р2“ на Енвер Абдутовски од Скопје, се огласуат за невалидни. 1211
- Изгубениот купон „Р—2“ на Цветан Сиљанов Стаменков од Скопје, се огласуе за невалиден. 1212
- Изгубената книшка „К“ на Трајко Илиев Папко од Скопје, се огласуе за невалидна. 1213
- Изгубената потврда за стален боравок на Павлович Роксаида од Врање, се огласуе за невалидна. 1214
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 49886 на Стојан Телемковски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1215
- Изгубеното амбулагско право бр. 9840 на Алексо Георгиев од Скопје, се огласуе за невалидно. 1216
- Изгубениот купон „Г“ на Марица Божинова од Скопје се огласуе за невалиден. 1217
- Изгубената книшка „К“ на Тодор Тодоровски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1241
- Изгубената снабдителна легитимација на Нада Пејчева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1242
- Изгубените: легитимации за снабдување бр. 16419 и купон „Г“ на Ставро Мински од Скопје, се огласуат за невалидни. 1243
- Изгубениот купон „Г“ на Љуба Цуварова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1244
- Изгубениот купон „Г“ на Ката Крстева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1244
- Изгубените пријавни потврди на Димитар Кузов Демировски и Златка Лачева од Скопје, ги огласувам за невалидни, Димитар Демировски 1245
- Изгубената книшка „К“ бр. 38001 на Тошо Спасов од с. Усне, се огласуе за невалидна. 1246
- Изгубените: книшки „К“ и „Р—“ на Ангел Илиев и купон „Г“ на Георги и Гина Илиев од Скопје, ги огласувам за невалидни Ангел Илиев. 1247
- Изгубениот купон „Р—2“ на Благоја Цветанов Николов од Скопје, се огласуе за невалиден. 1248
- Изгубениот кукен лист на Миља Петкова Ацева од Скопје, се огласуе за невалиден. 1249
- Изгубената легитимација за снабдување на Милан Мартиновски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1250
- Изгубените легитимации за снабдување на Миле и Предраг Јованович, ги огласувам за невалидни. 1252
- Изгубениот купон „Р—2“ на Боро Соколов од Скопје, се огласуе за невалиден. 1253
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 9 издадена во Пашичево на Кирил Иванов Медарски, ја огласувам за невалидна. 1250
- Изгубената пријавна потврда на Коста Димовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1251
- Изгубената легитимација за снабдување на Абдин Кјазим Кјамил од Скопје, се огласуе за невалидна. 1252

- Изгубената книшка „К“ на Шукри Максуд Десганов од Скопје се огласуе за невалидна. 1253
- Изгубениот купон „Р—2“ бр. 11433 на Никола Ц. Јаксимов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1254
- Изгубените купони „Г“ на Марија Митиќ и Катарина Бартиќ и купони „Д—1“ и „Д—2“ на Младен Милорад Бартиќ ги огласувам за невалидни. Марија Митиќ, 1255
- Изгубениот куќен лист за времени жители на име Вангел Коџоман, се огласуе за невалиден. 1256
- Изгубениот купон „Г“ на Султан Константиновски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1257
- Изгубеното свидетелство за завршен I разред вечерно занатско школо го огласувам за невалидно Благоја Анчевски. 1259
- Книшка „К“ на Тодор Китановиќ од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1259
- Изгубените снабдителни легитимации на Димитрие, Душан и Стојан — Зафирови, ги огласувам за невалидни. Димитар Зафиров. 1260
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 74882 на Милка Цуцолов од Скопје се огласуе за невалидна. 1219
- Изгубениот купон „Р—1“ на Панче Димитров Стојановски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1220
- Изгубената книшка „К“ бр. 21453 на Драгица Благојева, се огласуе за невалидна. 1221
- Изгубената снабдителна легитимација бр. 53839 на Хусеин Хусеинов се огласуе за невалидна. 1222
- Изгубените легитимации за снабдување бр. 46462 и 69664 на Зора и Љубица — Крстеви, ги огласувам за невалидни. Љубица Крстева. 1223
- Изгубените: членска кооперативна карта бр. 921, снабдителната легитимација, куќен лист и пријавна потврда на Ферид Бајрам и пријавни потврди на Менсул и Сули — Бајрам, Ферид Бајрам. 1224
- Изгубените купони „Г“ на Стојна и Томчо — Иванови Крстеви од Скопје, ги огласувам за невалидни. Стојна Крстева. 1225
- Изгубената лична карта на Абедин Ибраим од Скопје, се огласуе за невалидна. 1226
- Изгубената легитимација за снабдување на Тома Световилов Тодоровски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1227
- Изгубениот купон „Р—1“ на Љубица Ставојкова од Скопје, се огласуе за невалиден. 1228
- Изгубената книшка „К“ на Тоде Трајков Стоилковски од с. Маџари, се огласуе за невалидна. 1230
- Лична карта, книшка „К“ и легитимација за снабдување на Тетем Рамадан и легитимација за снабдување на Адвие и Мабер — Рамадан од Скопје, ги огласувам за невалидни. Тетем Рамадан. 1231
- Книшка „К“ на Реџеп Идриз од Скопје, се огласуе за невалидна. 1232
- Привремена лична карта бр. 225 издадена од Команда места — Белград, на Паладија Беловицки, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1233
- Изгубената снабдителна легитимација бр. 1927 на Стојна Цветковска, се огласуе за невалидна. 1234
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 30052 на Цемиле Дуракова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1235
- Изгубената лична карта на Никола Јанкоски од Кичево, се огласуе за невалидна. 1236
- Изгубените: пријава и куќен лист на Трајко Мишковиќ од Скопје, се огласуат за невалидни. 1237
- Изгубената легитимација за снабдување на Цвета Серафимова, се огласуе за невалидна. 1239
- Изгубените купони „Г“ на Магда, Благоја, Филип, Загорка и Владимир — Станкови, ги огласувам за невалидни. Санко Зафиров. 1239
- Пријава на Атанас Димитров Стојчевски од Скопје, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1240
- Лична карта и купон „Г“ на Никола Павлов Котев од Скопје, се огласуат за невалидни. 1241
- Куќен лист на Несторовски Давид Наум од Скопје, се огласуе за невалиден. 1241
- Изгубените купони „Д—2“ на Алис и Дикран Армаганијан, ги огласувам за невалидни. Лесн Армаганијан. 1243
- Лична карта на Бисера Миланова Крстева од Кр. Паланка, се огласуе за невалидна. 1244
- Изгубените: книшки „К“ бр. 19629, легитимација за снабдување бр. 7392 и купон „Р—2“ на Златко Пеовски, се огласуат за невалидни. 1245
- Пријава за временен боравак на Таса Сиљановска, се огласуе за невалидна. 1246
- Легитимација за снабдување бр. 16230 и купон „Р—2“ на Борис Андреев, се огласуат за невалидни. 1247
- Легитимација за снабдување бр. 71564 и купон „Р—2“ на Борис Кондов, се огласуат за невалидни. 1248
- Легитимација за снабдување и купон „Р—2“ на Дончо Спасов, се изгубени и се огласуат за невалидни. 1249
- Изгубените: војна книшка бр. 346477 и војна шоферска исправа на Гјорѓи Трајковски, се огласуат за невалидни. 1300—1—1
- Изгубената војна книшка бр. 2644472 на Миливој Крстич, се огласуе за невалидна. 1301
- Војна книшка бр. 178999 на Стаменковиќ Владимир, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1302
- Изгубеното Уверение за демобилизација издадено од IV воздухопловна обласна команда бр. 16689 од 19. VIII, 1946 год. на Тодор Д. Јовановиќ од Скопје, го огласувам за невалидно. Тодор Јовановиќ 1303
- Изгубените две војни изјави на Лазо Петровиќ од Скопје се огласуат за невалидни. 1304.
- „Книшка за кондури и алишта“ бр. 23779 на капетан Стојан Берилажич е изгубена и се огласуе за невалидна. 1305
- Војна книшка бр. 111236 на Милан Радич, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1306
- Војна книшка издадена од скопско војно подрачје на Јовановски Мите Спасе, се огласуе за невалидна. 1307
- Изгубените: војна буквица, уверение за демобилизација, синдикална книшка, НОМС-ова карта и белешка за предавање војни ствари на Глигор Андонов Аврамов, се огласуат за невалидни. 1308
- Изгубените: војна исправа, возна карта, купон „Р1“ и фронтова членска карта на Бајрам Н. Бајрамов од с. Глумово, се огласуат за невалидни. 1309

- Изгубената платна книшка бр. 84867 серија РЦ на Благобјевич Милич, се огласуе за невалидна. 1310
- Изгубената војна книшка на Никола Костиќ се огласуе за невалидна. 1311
- Изгубената војна книшка бр. 353055 на Бунета Иван Јурај се огласуе за невалидна. 1312
- Изгубените војни книшки: бр. 538762 на Трњак Бошко, бр. 654402 на Абдула Первиса Адета, бр. 247-977 на Тахир Исак Сабит бр. 602670 на Тахир Исема Рамадан бр. 611913 на Демировиќ Бафрам бр. 387681 на Девеби Ленка, бр. 387229 на Кекељ Јосип, бр. 387758 на Плањац Михага и на Јоже Дражич се огласуат за невалидни. 1313
- Изгубениот гачки лист бр. 3113 на Александар Миркус, се огласуе за невалиден. 1314
- Изгубеното Свидетелство за завршен IV гимназијален клас на Митревски Александар од Скопје, се огласуе за невалиден. 1315
- Изгубеното Свидетелство за VI гимназијален клас на Коста се огласуе за невалидна. 1316
- Изгубен метален печат со содржание: Државна фабрика алкалоида "ГУМРО" Д. Ф. Ј. Скопје, се огласуе за невалиден. 1317
- Изгубена пријава на Стефан Димов Славсовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1318
- Изгубените: легитимација за снабдување, лична карта и купон "Р1" на Тодор Павлов Усаров и купон "Г" на Катарина Усарова од Скопје, ги огласувам за невалидни. 1319
Тодор Усаров
- Изгубената книшка „К“ на Етем Сејдула Сулејман од Скопје, се огласуе за невалидна. 1320
- Изгубениот купон „Г“ на Славица Костич од Скопје се огласуе за невалидна. 1321
- Изгубената пријава на Етем Сади Сулејман, се огласуе за невалидна. 1322
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 27655 на Радмила Тодорова се огласуе за невалидна. 1323
- Изгубената потврда за примање на пријава на Благоја Попов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1324
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 67258 на Зора Д. Авремова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1325
- Изгубена пријава на Глигор Ивановски од Скопје се огласуе за невалидна. 1325
- Изгубената книшка „К“ на Филка Глигориева од Скопје се огласуе за невалидна. 1326
- Изгубениот кукџен лист на Коча Савич од Скопје огласуе за невалидна. 1327
- Изгубената пријава на Амед Куртиш, се огласуе за невалидна. 1328
- Изгубената снабдителна легитимација на Сакип Алим од Скопје, се огласуе за невалидна. 1329
- Изгубениот кукџен лист на училиштето „Даме Груев“ ул. 142 бр. 3, се огласуе за невалиден. 1330
- Изгубената пријавна потврда на Љубомир Анастасов Гичевски, од Скопје се огласуе за невалидна. 1331
- Изгубената пријавна потврда на Киро Петровски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1332
- Изгубениот кукџен лист на Јаков Петров од Скопје, се огласуе за невалиден. 1333
- Изгубената легитимација за снабдување на Методи Панчов Арсов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1334
- Изгубена пријавна потврда на Димо Георгиев од Скопје, се огласуе за невалидна. 1335
- Изгубена пријавна потврда на Љати Бафрам Салиев, од Скопје се огласуе за невалидна. 1336
- Изгубената пријавна потврда на Славе Стаменов Јакимов, се огласуе за невалидна. 1337
- Изгубената книшка „К“ на Диме Бошков, се огласуе за невалидна. 1338
- Легитимација за снабдување на Лазар Шалтановски, е изгубена и се огласуе за невалидна. 1339
- Изгубената пријава на Георгиев Атанас Борис од Скопје, се огласуе за невалидна. 1340
- Изгубениот купон „Р2“ на Лазар Шулески од Скопје, се огласуе за невалидна. 1341
- Изгубената пријава на Азис Љагив од Скопје, се огласуе за невалидна. 1342
- Изгубената пријава на Петар А. Николов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1343
- Изгубените: пријава и купон „Г“ на Асанов Кемал од Скопје, се огласуат за невалидни. 1344
- Изгубената пријава на Петко Чадиковски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1345
- Изгубените: пријава на Каир Мурселов и легитимација за снабдување на Гулша Каирова од Скопје, ги огласувам за невалидни. Каир Мурселов 1346
- Изгубените членски синдикални карти на: Трајан Димковски, Јован Севери, Петар Стевковски, Мито Ангеловски и Нафи Девиров - од Скопје, ги огласувам за невалидни. Трајан Димков 1347
- Изгубените: населенички акт од с. Велика Слатина општина Добрева, Уверение за местожителство временна дозвола за Борзак, синдикална книшка, лична карта и купон „Г“ на Муаџез Лиза и „Р1“ на Риза Осман од с. Слатина книшка „К“ ги огласувам за невалидни. Риза Осман 1348
- Потврда за прием на потврда на име Мане Чучков и Владимир Чучков, се изгубени и се огласуат за невалидни. 1349
- Изгубената пријавна потврда на Трифун Карам филџ од Скопје, се огласуе за невалидна. 1350
- Изгубената книшка „К“ бр. 422 на Борка Радч од Скопје, се огласуе за невалидна. 1351
- Изгубената пријава на Шефки Бешир Османов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1352
- Изгубениот купон „Р2“ на Спирос Димитров Гацевски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1353
- Книшка „К“ на Андеса Трајков од Скопје се огласуе за невалидна. 1354
- Изгубената пријавна потврда на Султана Јанева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1355
- Кукџен лист на Марица Јованова Костова ул. 100 бр. 120 од Скопје се огласуе за невалиден. 1356
- Изгубениот купон „Р2“ на Милутин Иван Трајков од Скопје, се огласуе за невалиден. 1357
- Изгубената снабдителна легитимација на Цемал Казим Шакиров од Скопје, се огласуе за невалидна. 1358

- Изгубената пријава на Стојан Стевков од Скопје, се огласуе за невалидна. 1359
- Изгубената книшка „К“ на Ристо Ничевич од Скопје, се огласуе за невалидна. 1360
- Изгубениот купон „Р2“ на Фанија Георгиева Димитровска од Скопје, се огласуе за невалиден. 1361
- Изгубената книшка „К“ на Атанас Урумов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1362
- Изгубената книшка „К“ бр. 8638 на Атанас Николовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1363
- Изгубената книшка „К“ бр. 07884 на Елена Маркович од Скопје, се огласуе за невалидна. 1364
- Изгубената пријавна потврда на Кирил Трпев од Скопје, се огласуе за невалидна. 1365
- Изгубениот кукјен список на Борис Манев од Скопје се огласуе за невалиден. 1366
- Изгубената легитимација за снабдување на Несрин Азис Осман од Скопје, се огласуе за невалидна. 1367
- Изгубената книшка „К“ бр. 7092 на Тодор Малинкоски од Велес, се огласуе за невалидна. 1368
- Изгубените легитимации за снабдување бр. 66478, 66479, 66480, 66481, 66482, 66483, 66484, 66485, 66486, 66487, 66488, 66489, 66490, 66491, нр: Иљаз, Емирие, Јаја, Рукис, Емирие, Реџеп, Селим, Идриш, Назлие, Нухи, Назире, Сакип, Решид, - Лазумови од с. Нерези, скопско, ги огласувам за невалидни. 1369
Јаја Лазумовски
- Изгубената пријавна потврда на Јордан Д. Бумбарев од Скопје, се огласуе за невалидна. 1370
- Изгубените: легитимација за снабдување, членска синдикална книшка, кооперативна признавица, од 350 динари, домаќинска книшка и пријавна потврда на Миле Гелџев од Скопје, се огласуваат за невалидни. 1371
- Изгубената пријавна потврда на Меди Мемед од Скопје, се огласуе за невалидна. 1372
- Изгубените купони „Г“ на Мурадие и Зекир — Ибраимови од Скопје ги огласувам за невалидни. 1373
Мурадие Тешфик Ибраим
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 54850 на Јумјана Челебиева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1374
- Изгубените купони „Г“ бр. 24889, 24890, 24891, 24892, 24983, на Фаик, Хаџат, Ибраим, Цеврил и Елмаз — Исмаилови од Скопје, ги огласувам за невалидни. 1375
Фаик Исмаил
- Изгубената легитимација за снабдување на Викторија Спирова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1376
- Изгубените хлебни карти од железничка кооперација — „Р2“ на Ирина Ковган и „Г“ на Александар Ковган од Скопје, ги огласувам за невалидни. 1377
Ирина Ковган
- Изгубената пријава на Јусуф Јашаров од Скопје, се огласуе за невалидна. 1378
- Изгубената легитимација за снабдување на Слободан Христовски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1379
- Изгубените: пријава, книшка „К“ и легитимација за снабдување на Баќим Мехмед од Скопје, се огласуваат за невалидни. 1380
- Изгубената книшка „К“ бр. 18581 на Милорд Јованович, се огласуе за невалидна. 1381
- Изгубениот кукјен список на Вељо Гаџич, се огласуе за невалиден. 1382
- Изгубениот кукјен список на Спирос Личеновски од Скопје, се огласуе за невалиден. 1383
- Изгубениот купон „Р1“ на Александар Лазаров од Скопје, се огласуе за невалиден. 1384
- Изгубената легитимација за снабдување на Милица Филипова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1385
- Изгубената пријава на Роза Иванова Арабаџиева од Скопје, се огласуе за невалидна. 1386
- Изгубената пријавна потврда на Таневски Тана сије од Скопје, се огласуе за невалидна. 1387
- Изгубената снабдителна легитимација бр. 60410 на Елена Пасјанечко од Скопје, се огласуе за невалидна. 1388
- Изгубената снабдителна легитимација на Драгица Николовска Петрушева се огласуе за невалидна. 1389
- Изгубените: легитимација за снабдување, купон „Р2“ на Лезо Барух се огласуваат за невалидни. 1390
- Изгубените легитимации за снабдување на: Зумруд, Зејнед, Ракип, Нурије, Баџазит, Рукие, Нурадие и Емирие од Скопје, ги огласувам за невалидни. 1391
Зумруд Шабан.
- Изгубената пријава на Трајко Ефтов Георгиевски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1392
- Изгубената легитимација за снабдување бр. 21744 на Крсте Теофилов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1393
- Изгубената пријава на Цавид Един од Скопје, се огласуе за невалидна. 1394
- Легитимација за снабдување на Никола Лукач е изгубена и се објавуе за невалидна.
- Изгубената книшка „К“ фронтова членска карта и рускиот на Бесим Биљал Арсланов од с. Смесица — скопско, се огласуваат за невалидни.
- Изгубената пријавна потврда на Никола Мајковски од Скопје се огласуе за невалидна. 1396
- Изгубената пријава на Немчевик Нико од Скопје се огласуе за невалидна. 1397
- Изгубената пријавна потврда на Мамудие Јегишова од Скопје, се огласуе за невалидна. 1398
- Изгубената пријавна потврда на Крунислав Томов Угринов од Скопје, се огласуе за невалидна. 1400
- Изгубената фронтова членска карта на Митре Горчев од Скопје, се огласува за невалидна. 1401
- Изгубената пријава на Димче Трајковски од Скопје, се огласуе за невалидна. 1402
- Изгубената: снабдителна легитимација на Васка Ивановска и купон „Р2“ на Параскева Ивановска од Скопје, ги огласувам за невалидни. 1403
Горѓи Ивановски
- Изгубениот купон „Р2“ на Лазо Ошански од Скопје се огласуе за невалиден. 1404
- Изгубеното Заклучение за ратна штета бр. 271 на Спасен Георгиевски од с. Дебреше, се огласуе за невалидно. 1405

Изгубената снабдителна легитимација бр. 35971 на Ангеле Крстев од Скопје, се огласуе за невалидна 1406

Изгубениот куќен лист на Беџет Рушировски од Скопје, се огласуе за невалиден 1407

Изгубената книшка „К“ на Абдула Есапов Неџиповски од Скопје, се огласуе за невалидна 1408

Изгубената книшка „К“ на Љубомир Маринчиќ од Скопје, се огласуе за невалидна 1409

Изгубените: купон „Р1“ легитимација за снабдување, лична карта и книшка „К“ на Етем Јашаров, купон „Г“ снабдителна легитимација и лична карта на Зера Етемова, купон „Г“ снабдителна легитимација на Ферид Етемов, купон „Г“ и снабдителна легитимација на Ружди Етемов, купон „Р2“ и снабдителна легитимација на Кемал Етемов, купон „Д1“ и снабдителна легитимација на Имузџит Етемов, купон „Г“, снабдителна легитимација и лична карта на Бафрџија Аџима, ги огласуам за невалидни. 1410

Етем Јашаров

Изгубените: куќен лист и пријавна потврда на Миле Илиев од Скопје се огласуат за невалидни 1411

Изгубената пријава на Иљаз Мустафа Шериф од Скопје, се огласуе за невалидна 1412

Изгубените: книшка „К“ на Неби Желадин, легитимација за снабдување и купони „Г“ на Неби, Аџице и Сакип Желадин, ги огласуам за невалидни. 1413

Неби Желадин

Изгубените купони „Г“ на Димитар, Цветан Коле, Теме и Јован — Георгиевски и купон „Р2“ на Ангел Георгиевски ги огласуам за невалидни. 1314

Димитар Георгиевски

Изгубената лична карта на Саиб Тамир од Скопје, се огласуе за невалидна 1415

Изгубената лична карта на Садри Баџазид од Скопје се огласуе за невалидна 1416

Изгубената лична карта на Хамди Баџазид од Скопје, се огласуе за невалидна 1417

Изгубената лична карта и купон „Г“ на Рамиз Салив Јетиш од Скопје ги огласуам за невалидни. 1418

Салив Јетиш

Изгубениот купон „Г“ на Фаик Сефер се огласуе за невалиден 1419

Изгубените: пријавна потврда, книшка „К“ и легитимација за снабдување на Самоил, Павле, Звонимир и Дејан — Стаменов, ги огласуам за невалидни. 1420

Самоил Стаменов

Изгубените: книшка „К“ и купони „Г“ на Руси и Драгица Цветковски ги огласуам за невалидни 1421

Русе Цветков

Изгубените купони: „Р2“ на Емин Еминовски и „Д1“ на Ружди Еминов, ги огласуам за невалидни. 1422

Емин Еминовски

Изгубените купони: „Г“ на Ејуп, Цебриџа, Надире, Зумри, Музафер Мустафа — Мустафови ги огласуам за невалидни. 1423

Ејуп Мустафов

Изгубените купони: „Г“ на Трпе, Славка, Мирча слава, и Љубисав — Стојановски ги огласуам за невалидни. 1424

Трпе Стојанов

Изгубените: книшка „К“ реонска пријава и легитимација за снабдување на Здравко Мишич и легитимација за снабдување на Јелена, Леопосава и Вељо Мишич, ги огласуам за невалидни. 1425

Здравко Мишич

Изгубени се документите од машина бр. 110267, два зелени картони од машина бр. 110271 и зелен картон од машина бр. 110268. Ги огласуам за невалидни Ауто оделение, Куртович Мата Аеродром Скопје

СОДРЖАЈ

Број	Стр.
302	313
303	
304	
305	
306	314
307	315
308	317
309	
310	
311	
312	
313	318
314	
315	
316	323
	324